

**Македонски Телеком АД – Скопје**

Посебни финансиски извештаи  
за годината којашто завршува на  
31 декември 2010

## Содржина

Извештај на независниот ревизор

Посебни финансиски извештаи

Посебен извештај за финансиската состојба	1
Посебен извештај за сеопфатна добивка	2
Посебен извештај за парични текови	3
Посебен извештај за промените во главнината	4
Белешки кон посебните финансиските извештаи	5



## **ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**

До Управниот Одбор и Акционерите на Македонски Телеком АД Скопје

### **Извештај за посебните финансиски извештаи**

Ние извршивме ревизија на приложените посебни финансиски извештаи на Македонски Телеком АД Скопје (“Друштвото”), кои што го вклучуваат посебниот извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2010 година, како и посебниот извештај за сеопфатната добивка, посебниот извештај за промени во главнината и посебниот извештај за парични текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

#### *Одговорност на менаџментот за посебните финансиски извештаи*

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие посебни финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на посебните финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

#### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие посебни финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во посебните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на посебните финансиски извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на посебните финансиски извештаи, за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на посебните финансиски извештаи.



Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

*Мислење*

Според наше мислење, посебните финансиски извештаи, во сите материјални аспекти, даваат вистинска и објективна слика на финансиската состојба на компанијата заклучно со 31 декември 2010 година, како и на нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување.


*PricewaterhouseCoopers Revizija DOO, Skopje*  
ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

7 март 2011 година  
Скопје


Посебен извештај за финансиската состојба

Во илјади денари	Белешка	На 31 декември	
		2010	2009
<b>Средства</b>			
<b>Тековни средства</b>			
Парични средства и еквиваленти на паричните средства	5	1.009.511	600.819
Депозити во банки	6	5.777.401	7.126.056
Побарувања од купувачи и останати побарувања	7	1.724.088	1.812.534
Побарувања за останати даноци	8	92.161	2.195
Побарувања од данок на добивка		8.882	121.753
Залихи	10	215.224	134.915
Средства наменети за продажба	11	38.139	39.114
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>8.865.406</b>	<b>9.837.386</b>
<b>Нетековни средства</b>			
Недвижности, постројки и опрема	12	11.707.923	11.343.209
Аванси за недвижности, постројки и опрема		12.272	37.566
Нематеријални средства	13	612.041	624.521
Вложувања во подружници		2.792.171	2.792.171
Побарувања од купувачи и останати побарувања	7	315.279	107.917
Финансиски средства расположливи за продажба		-	591
Финансиски средства по објективна вредност преку добивката или загубата		65.125	61.376
Одложени даночни средства	9	-	35.653
<b>Вкупно нетековни средства</b>		<b>15.504.811</b>	<b>15.003.004</b>
<b>Вкупно средства</b>		<b>24.370.217</b>	<b>24.840.390</b>
<b>Обврски</b>			
<b>Тековни обврски</b>			
Обврски кон добавувачите и останати обврски	14	2.309.180	1.983.900
Обврски за останати даноци	8	-	21.866
Резервирања за други обврски и плаќања	15	60.753	545.793
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>2.369.933</b>	<b>2.551.559</b>
<b>Нетековни обврски</b>			
Резервирања за други обврски и плаќања	15	520.389	311.767
<b>Вкупно нетековни обврски</b>		<b>520.389</b>	<b>311.767</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>2.890.322</b>	<b>2.863.326</b>
<b>Капитал</b>			
Акционерски капитал		9.583.888	9.583.888
Премија за издавање акции		540.659	540.659
Сопствени акции		(3.738.358)	(3.738.358)
Останати резерви		1.916.777	1.916.777
Акумулирана добивка		13.176.929	13.674.098
<b>Вкупно капитал</b>	16	<b>21.479.895</b>	<b>21.977.064</b>
<b>Вкупно капитал и обврски</b>		<b>24.370.217</b>	<b>24.840.390</b>

Посебните финансиски извештаи прикажани на страниците од 1 до 47 беа одобрени од страна на Раководството на Македонски Телеком АД - Скопје на 4 март 2011 година, и се предмет на разгледување и одобрување од Одборот на директори на 9 март 2011 година и од акционерите на денот кој дополнително ќе се одреди.

  
Николај Бекерс

Главен извршен директор

  
Славко Пројковски

Главен директор за финансии

**Посебен извештај за сеопфатната добивка**

Во илјади денари	Белешка	За годината завршена на 31 декември	
		2010	2009
Приходи	17	8.483.703	8.719.574
Амортизација		(1.829.676)	(1.558.927)
Трошоци за вработените	18	(1.146.979)	(1.065.498)
Плаќања кон останати оператори		(1.695.818)	(1.521.032)
Останати расходи од работењето	19	(2.075.769)	(2.242.972)
<b>Трошоци од работење</b>		<b>(6.748.242)</b>	<b>(6.388.429)</b>
Приходи од дивиденда	20	4.021.920	4.358.432
Останати оперативни приходи		22.042	7.354
<b>Оперативна добивка</b>		<b>5.779.423</b>	<b>6.696.931</b>
Расходи од финансирање	22	(68.389)	(57.717)
Приходи од финансирање	23	314.895	301.939
Приходи од финансирање - нето		246.506	244.222
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>6.025.929</b>	<b>6.941.153</b>
Данок од добивка	24	(53.069)	130.689
<b>Добивка за годината</b>		<b>5.972.860</b>	<b>7.071.842</b>
<b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>		<b>5.972.860</b>	<b>7.071.842</b>
<b>Информација за заработката по акција:</b>			
Обична заработка по акција (во денари)		69,25	81,99

**Посебен извештај за парични текови**

Во илјади денари	Белешка	За годината завршена на 31 декември	
		2010	2009
<b>Оперативни активности</b>			
Нето добивка пред оданочување		6.025.929	6.941.153
Корекции за:			
Амортизација		1.829.676	1.558.927
Исправка на вредноста на залихите до нето продажна вредност	19	4.872	12.464
Загуба од промена на објективната вредност на финансиските средства	22/23	(3.159)	3.133
Исправка на вредноста на побарувања од купувачи и други побарувања	19	18.845	68.434
Резервирања за други обврски и плаќања		(44.742)	81.230
Нето добивка од продажба на опрема		(22.042)	(7.354)
Приходи од дивиденди	20	(4.021.920)	(4.358.432)
Приходи од камати	23	(270.891)	(301.939)
Ефект од промена на курсот на паричните средства и еквивалентите на парични средства		2.859	20.045
<b>Парични средства добиени од работењето пред промената во обртниот капитал</b>		<b>3.519.427</b>	<b>4.017.661</b>
Зголемување на залихите		(85.181)	(93.396)
(Зголемување)/намалување на побарувањата		(227.512)	25.820
Намалување на обврските		(196.580)	(116.830)
<b>Парични средства добиени од работењето</b>		<b>3.010.154</b>	<b>3.833.255</b>
Побаруван/(Платен) данок од добивка		95.455	(227.614)
<b>Паричен тек користен во оперативни активности</b>		<b>3.105.609</b>	<b>3.605.641</b>
<b>Инвестициони активности</b>			
Набавка на недвижности, постројки и опрема		(1.799.608)	(1.548.985)
Набавка на нематеријални средства		(94.214)	(55.084)
Наплатени/(одобрени) заеми		1.713	(7.816)
Депозити вратени од банки		14.023.032	13.616.919
Депозити пласирани во банки		(12.758.614)	(14.011.701)
Приливи од дивиденди		4.021.920	4.358.432
Приливи од продажба на опрема		28.542	31.471
Примени камати		353.200	262.950
<b>Паричен тек користен во инвестициони активности</b>		<b>3.775.971</b>	<b>2.646.186</b>
<b>Финансиски активности</b>			
Исплата на дивиденди		(6.470.029)	(6.160.720)
<b>Паричен тек користен во финансиски активности</b>		<b>(6.470.029)</b>	<b>(6.160.720)</b>
Нето зголемување на парични средства и еквиваленти на паричните средства		411.551	91.107
Парични средства и еквиваленти на парични средства на 1 јануари		600.819	529.757
Ефект од промена на курсот на паричните средства и еквивалентите на парични средства		(2.859)	(20.045)
<b>Парични средства и еквиваленти на парични средства на 31 декември</b>	<b>5</b>	<b>1.009.511</b>	<b>600.819</b>

**Посебен извештај за промени во главнината**

Во илјади денари	Беле- шка	Акционер- ски капитал	Премија од издавање акции	Сопствени акции	Останати резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2009 -		9.583.888	540.659	(3.738.358)	1.916.777	12.762.976	21.065.942
Вкупна сеопфатна добивка за годината		-	-	-	-	7.071.842	7.071.842
Исплатени дивиденди		-	-	-	-	(6.160.720)	(6.160.720)
Состојба на 31 декември 2009 -	16	9.583.888	540.659	(3.738.358)	1.916.777	13.674.098	21.977.064
Состојба на 1 јануари 2010 -		9.583.888	540.659	(3.738.358)	1.916.777	13.674.098	21.977.064
Вкупна сеопфатна добивка за годината		-	-	-	-	5.972.860	5.972.860
Исплатени дивиденди		-	-	-	-	(6.470.029)	(6.470.029)
Состојба на 31 декември 2010	16	9.583.888	540.659	(3.738.358)	1.916.777	13.176.929	21.479.895



Белешки кон посебните финансиски извештаи

## 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

### 1.1. За Друштвото

Овие посебни финансиски извештаи се однесуваат на Македонски Телеком АД – Скопје (во понатамошниот текст: „Друштвото“), акционерско друштво регистрирано во Република Македонија.

Во 2008 година Друштвото го прифати Т-Хоме брендот и на 1 мај 2008 година го промени своето правно име од АД Македонски Телекомуникации Скопје во Македонски Телеком АД – Скопје и неговите производи сега се продаваат под брендот Т-Хоме.

Директна матична компанија на Друштвото е АД Каменимост Комуникации Скопје, во доброволна ликвидација, во сопственост на Маѓар Телеком АД регистрирана во Унгарија. Крајната матична компанија е Дојче Телеком АД регистрирана во Сојузна Република Германија.

Друштвото е водечка компанија која обезбедува услуги од областа на фиксната телефонија во Македонија.

Работењето на телекомуникацискиот сектор во Република Македонија е регулирано со Законот за електронски комуникации (ЗЕК) донесен во март 2005 година. Според ЗЕК, Друштвото е определено како оператор со Значителна пазарна моќ („ЗГПМ“) на пазарот на фиксни телекомуникациски мрежи и услуги, вклучувајќи го и пазарот за пристап на мрежи за пренос на податоци и закуп на линии. Со последната измена на ЗЕК, објавен на 4 август 2008 година, концесискиот договор на Друштвото не е повеќе важечки од 5 август 2008 година. На 5 септември 2008 година Агенцијата за електронски комуникации („Агенцијата“), официјално прати известување на Друштвото за оние јавни електронски комуникациски мрежи и / или услуги кои биле доделени во концесискиот договор. Лиценци за радиофреквенција беа издадени на операторите за опсегот доделен со концесиските договори во форма пропишана од ЗЕК. Со последните измени на ЗЕК, почнувајќи од 1 јули 2010 година, на Друштвото му беше воведена обврска за чување на необработените податоци за сообраќајот во период од 24 месеци. Се очекува Советот за радиодифузија да ги интензивира активностите против кабелските оператори поради реемитување на телевизиски канали без регулирани права на интелектуалната сопственост („ИС“).

Друштвото користи методологијата за долгорочно зголемување на трошоците („LRIC“) за регулирани услуги на големо. На 4 октомври 2010 година, Агенцијата го имплементираше LRIC Bottom - up трошочниот модел и на 20 декември 2010 година ги објави конечните резултати, којшто ќе се применува од март 2011 година.

Врз основа на ЗЕК, Агенцијата може да пропише регулирање на малопродажните фиксни телефонски услуги. Агенцијата ја заврши постапката за анализа на релевантните пазари и врз основа на заклучоците од анализата, Агенцијата планира да наметне регулирање на малопродажните цени на Друштвото. Дополнително се очекува поголем притисок врз малопродажните цени поради Упатството за тестирање на исстиснување со цени воведено од страна на Агенцијата во 2010 година.

Дополнително, Агенцијата објави јавна дебата за регулаторните предизвици поврзани со новата генерација на пристапни мрежи.

Врз основа на неколку донесени подзаконски акти објавени во втората половина на 2008 година Друштвото подготви неколку дополнителни големопродажни производи како што се изнајмување на големо на претплатничка линија, изнајмување на големо на линии и локален битстрим пристап. Во декември 2010 година од страна на Агенцијата беше објавен нов правилник за пристап и користење на специфични мрежни средства. Според новиот правилник, Друштвото има обврска да понуди пристап до кабелска канализација и неискористени оптички влакна.

На 27 мај 2010 беше воведена нова услуга за Преносливост на броеви („ПБ“): WLR со ПБ, давајќи им можност на сите WLR корисниците да мигрираат во големопродажната мрежа на Друштвото.

Од август 2006 година, Друштвото има повеќе од 100 акционери како резултат на продажбата на дел од акциите во сопственост на Владата на Република Македонија преку аукциите организирани во текот на јуни 2006 година. Согласно Законот за хартии од вредност, со ова, Друштвото се квалификува како компанија со посебни обврски за известување кои главно се состојат од доставување на квартални, полугодишни и годишни финансиски информации до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

Регистрирана адреса на Друштвото е ул. Орце Николов бб, 1000 Скопје, Република Македонија. Просечниот број на вработени во 2010 година беше 1.265 (2009: 1.287).

Белешки кон посебните финансиски извештаи

## 1.2. Истрага за одредени договори за консултантски услуги

На 13 февруари 2006 година, Маѓар Телеком АД, доминантниот сопственик на Друштвото, (преку Каменимост Комуникации АД – Скопје (во ликвидација), мнозински сопственик на Друштвото), објави дека е спроведена истрага за одредени договори склучени од друга подружница на Маѓар Телеком АД, со цел да се утврди дали договорите биле склучени во спротивност на политиките на Маѓар Телеком АД или важечките закони или регулативи. Одборот за ревизија на Маѓар Телеком ги ангажираше White & Case како свој независен правен советник за целите на спроведувањето на интерната истрага. Последователно на ова, на 19 февруари 2007 година, Одборот на директори на Друштвото, врз основа на препораката на Одборот за ревизија на Друштвото и Одборот за ревизија на Маѓар Телеком АД донесе одлука за спроведување на независна интерна истрага во однос на одредени договори во Македонија.

Дополнителни информации во врска со интерната истрага се содржани во Консолидираните финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2009 година.

Според информациите што му беа доставени на друштвото од страна на Маѓар Телеком АД на 2 декември 2009 година, Одборот за ревизија на Маѓар Телеком АД, на Одборот на директори на Маѓар Телеком му достави „Извештај за Истрага до Одборот за ревизија на Маѓар Телеком АД“ од 30 ноември 2009 година (во понатамошниот текст „Финален извештај“). Одборот за ревизија посочи дека истиот смета дека, со подготовката на Финалниот извештај, врз основа на фактите достапни во моментот, White & Case ја заврши својата независна интерна истрага.

Според информациите доставени до Друштвото од страна на Маѓар Телеком АД, Финалниот извештај ги вклучува следните наоди и заклучоци поврзани со македонските подружници на Маѓар Телеком, врз основа на доказите што му беа достапни на Одборот за ревизија на Маѓар Телеком АД и неговиот правен советник:

- Како што беше претходно објавено, постојат докази дека одредени поранешни вработени намерно уништиле документи поврзани со активностите преземени во Македонија од страна на Маѓар Телеком АД и неговите подружници.
- Во периодот помеѓу 2000 и 2006 година, мала група на поранешни членови на извршниот менаџмент на Маѓар Телеком и македонските подружници на Маѓар Телеком одобриле издатоци од приближно ЕУР 24 милиони, преку повеќе од 20 сомнителни договори за консултантски услуги, за лобирање и други договори (вклучувајќи и одредени договори помеѓу Маѓар Телеком и неговите подружници од една страна и подружници на консултантска компанија со седиште во Кипар од друга страна). Финалниот извештај заклучува дека „достапните докази не утврдуваат дека договорите според коишто се направени овие издатоци биле легитимни“.
- Доказите покажуваат дека, спротивно на нивните услови, одреден број од овие договори биле склучени за да се стекнат конкретни регулаторни и други придобивки од Владата на Македонија. Друштвата генерално ги добиле бараните придобивки и потоа направиле издатоци врз основа на еден или повеќе од сомнителните договори. Постојат докази дека останатите договори биле исто така нелегитимни и креирале фонд на средства коишто биле достапни за други цели, а не за оние што биле утврдени во делокругот на договорите.“ Меѓутоа, правниот советник на Одборот за ревизија на Маѓар Телеком немал пристап до доказите коишто би му овозможиле да ги идентификува крајните корисници на овие издатоци.
- При склучувањето на овие договори и одобрувањето на издатоците според истите, поранешните членови на извршниот менаџмент свесно предизвикале, структурирале или одобриле трансакции коишто претежно или целосно ги имале следниве заеднички карактеристики:
  - намерно заобиколување на внатрешните контроли;
  - лажни и што наведуваат на погрешни заклучоци корпоративни документи и записи;
  - недостаток на длабинска анализа и на следење на извршувањето на работата на изведувачите и застапниците во околности со висок ризик за корупција; недостаток на докази за извршувањето на работата; и
  - издатоци коишто не биле за целите наведени во договорите според коишто истите биле направени, туку биле наменети за добивање на користи за подружниците на Маѓар Телеком коишто би можеле да бидат доделени само со посредство на Владата.
- Во Финалниот извештај е наведено дека „Истрагата не откри докази коишто укажуваат дека кои било македонски владини претставници или претставници на политичка партија примиле плаќања.“

Белешки кон посебните финансиски извештаи

Како што беше објавено претходно, Маѓар Телеком презеде корективни чекори со цел да ги реши прашањата што беа претходно идентификувани со независната истрага, вклучувајќи и чекори наменети за ревидирање и подобрување на внатрешните контроли на Групацјата Маѓар Телеком. Според информациите доставени до Друштвото од страна на Маѓар Телеком, Одборот за ревизија на Маѓар Телеком нема дадено препораки во однос на програмата за усогласеност или внатрешните контроли на Маѓар Телеком во врска со издавањето на Финалниот извештај и Маѓар Телеком, во консултација со својот Одбор за ревизија, разгледува дали и до кој степен Финалниот извештај ќе предизвика дополнителни корективни дејствија, вклучувајќи и какви било дејствија во однос на вработените и/или промени на политиките и процедурите за внатрешна контрола во Маѓар Телеком или неговите подружници коишто биле или ќе бидат имплементирани со цел да се постапи по наодите од Финалниот извештај.

Во врска со издавањето на Финалниот извештај и информациите доставени до Друштвото од страна на Маѓар Телеком, во јануари 2010 година, Претседателот на Одборот на директори на Друштвото побара правна и даночна експертиза од трета страна за проценка на потенцијалните сметководствени и даночни импликации што произлегуваат од трансакциите извршени од страна на Друштвото и неговата подружница коишто се предмет на Финалниот извештај.

Надворешните експерти изготвија извештаи (во понатамошниот текст: „Извештаите“) за нивната проценка и ги доставија Извештаите до Претседателот на Одборот на директори на Друштвото и до Менаџментот на Друштвото и неговата подружница, соодветно. Како резултат, врз основа на анализата на даночните и правните експерти и информациите што му беа достапни на Менаџментот во врска со трансакциите предмет на Финалниот извештај, беше идентификуван износ од МКД 216.577 илјади како потенцијално даночно влијание (заедно со поврзаната казнена камата) заклучно со 31 Декември 2009 што произлегува од трансакциите спроведени од страна на Друштвото и неговата подружница коишто се предмет на Финалниот извештај (види белешка 15). Во 2010 година идентификуваниот износ во врска со потенцијалното даночно влијание (заедно со поврзаната казнена камата) изнесуваше МКД 227.972 илјади кои беа исплатени во 2010 година согласно извршна одлука, издадена од страна на Управата за јавни приходи. Исто така, вредноста на еден договор од МКД 105.147 илјади капитализирана во рамките на сопствените акции е корегирана како да овие плаќања биле прикажани како трошок во 2006 година наместо како капитализирани во рамките на сопствените акции како што беше првично известено. Другите договори што се идентификувани во Финалниот извештај и извештаите изготвени од даночните и правните експерти во врска со трансакциите извршени од страна на Друштвото биле прикажани како трошок во поврзаните периоди (2001-2007 година).

Во мај 2008 година, Министерството за внатрешни работи („МВР“) на Република Македонија („РМ“) до Друштвото поднесе официјално писмено барање за информации и документација во однос на одредени плаќања за консултантски услуги и авансна дивиденда, како и одредени набавки и договори. Во јуни 2008 година, Друштвото достави копии од побараните документи.

Во октомври 2008 година, Истражниот судија од Основниот суд Скопје 1 – Скопје (кривичен суд) му издаде официјален писмен налог на Друштвото да предаде одредена оригинална документација. Подоцна, во октомври 2008 година, Друштвото официјално и лично ја предаде побараната документација. Од МВР беа доставени дополнителни писмени барања, при што Друштвото ја обезбеди побараната документација.

Врз основа на јавни информации достапни од 10 декември 2008 година имаме сознанија дека Одделот за организиран криминал при МВР ги предал досиејата на канцеларијата на Основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција со предлог да се покрене кривична постапка против Атила Сендреи (поранешен Главен извршен директор на Македонски Телеком АД - Скопје), Ролф Плат (поранешен Главен финансиски директор на Македонски Телеком АД - Скопје), Михаил Кефаложанис (поранешен член на Одборот на директори во Каменимост и поранешен член на одборот на директори во Телемакедонија) и Золтан Кишјухас (поранешен Главен извршен директор на Каменимост и поранешен неизвршен член на Одборот на директори на Македонски Телеком АД - Скопје) поради основано сомнение за извршено кривично дело. За овие лица се предлага да бидат обвинети за „злоупотреба на службена должност и овластувања“ на нивните позиции во Македонски Телеком АД - Скопје преку склучување на договори за консултантски услуги во однос на коишто немало намера ниту пак потреба од какви било услуги за возврат.

Основниот суд Скопје 1 во Скопје, Истражен оддел за организиран криминал достави покана до Друштвото во врска со кривичните пријави против претходно наведените лица и побара изјава дали Друштвото претрпело какви било штети како резултат на наведените договори за консултантски услуги.

Белешки кон посебните финансиски извештаи

По неколку одложувања на судското рочиште за истражната постапка што се води при Основниот Суд Скопје 1 Скопје, на рочиштето одржано на 13 април 2009 година, претставниците на Македонски Телеком АД – Скопје го презентираа ставот на Друштвото дека земајќи ја предвид тековната независна интерна истрага спроведувана од страна на White&Case, а одобрена од страна на Одборот на директори на Друштвото, прерано е да се најави каква било штета којашто би можела да биде причинета со спроведувањето на наведените договори или во врска со нив. По завршувањето на независната интерна истрага, Друштвото ќе го извести судот за својот конечен став во однос на евентуалната штета и кривичното гонење на обвинетите лица. На 9 април 2010 година Друштвото доби известување од Бирото за судски вештачења дека врз основа на наредба на Основен Суд Скопје 1 Скопје Бирото ќе врши експертиза за случајот. Експертизата беше изведена на 11 мај 2010 година и експерти од Министерството за правда на Република Македонија – Канцеларија за судска експертиза - Скопје, побара дополнителни документи од страна на Друштвото со цел да се подготви експертиза. Друштвото доби известување од Канцеларија за судска експертиза - Скопје дека експертизата ќе продолжи на 18 октомври 2010 година. Експертите побараа дополнителни информации во врска со одредени договори склучени во 2005 и 2006 година, и поврзаните фактури. На 1 ноември 2010 година Друштвото ги собра и достави бараните информации/документи до Канцеларија за судска експертиза. По подготовката, експертизата ќе биде доставена од страна на одговорниот судија до Јавниот обвинител. Јавниот обвинител треба да одлучи дали тој / таа ќе покрене обвинителен акт против обвинетите лица или не во зависност од експертизата и други релевантни докази собрани во текот на истрагата.

МВР на РМ - Сектор за организиран криминал му пристапи на Друштвото во текот на август 2009 година со барање одредена дополнителна документација да биде доставена до МВР. Друштвото ја собра и достави побараната документација на 27 август 2009 година.

Претседателот на Одборот на директори на Друштвото и Менаџментот на Друштвото добија информација дека содржината на Финалниот извештај му била ставена на располагање и на македонското Јавно обвинителство. Менаџментот на Друштвото не може да предвиди дали македонското Јавно обвинителство ќе покрене каква било правна постапка ниту пак може да го предвиди видот и делокругот на правните дејствија врз основа на информациите содржани во Финалниот извештај.

Немаме сознанија за било какви информации како резултат на барања од било кое регулаторно тело или други надворешни страни, од кои би можеле да заклучиме дека финансиските извештаи може да бидат неточни, вклучувајќи го и ефектот од можни незаконски дејства.

Белешки кон посебните финансиски извештаи

## 2. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики усвоени во подготвувањето на овие посебни финансиски извештаи се прикажани подолу. Сметководствените политики се конзистентни со оние кои се применети во претходните години, освен ако не е поинаку наведено.

### 2.1. Основа за изготвување

Друштвото ги подготви овие посебни финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) за да го исполни барањето на Македонската берза за хартии од вредност.

Друштвото исто така има подготвено консолидирани финансиски извештаи во согласност со МСФИ за Друштвото и нејзините подружници. Во консолидираните финансиски извештаи, подружниците - компании во кои Групацијата, директно или индиректно, има повеќе од половина од гласачките права или на друг начин има моќ да врши контрола над работењето - се целосно консолидирани. Консолидираните финансиски извештаи можат да се добијат од Друштвото.

Овие посебни финансиски извештаи корисниците треба да ги прочитаат заедно со консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за годината којашто завршува на 31 декември 2010 година, со цел да се добијат целосни информации за финансиската состојба, резултатите од работењето и промените во финансиската состојба на Групацијата како целина.

Посебните финансиски извештаи се прикажани во илјади македонски денари.

Изготвувањето на финансиски извештаи во согласност со МСФИ подразбира раководството да врши проценки и претпоставки кои влијаат врз прикажаните износи во финансиските извештаи и белешките поврзани со нив. Деловите кои вклучуваат висок степен на претпоставки и комплексност или каде што оценките и претпоставките се значајни во однос на посебните финансиски извештаи се прикажани во белешка 4. Фактичките резултати може да се разликуваат од тие проценки.

#### 2.1.1. Стандарди, измени и интерпретации ефективни и прифатени од Друштвото во 2010 година:

- МСС 7 (изменет) Извештаи за парични текови. Според измените, се бара само расходите коишто резултираат во признаено средство во извештајот за финансиската состојба да можат да се класифицираат како инвестициони активности. Ова важи за периодите коишто почнуваат на или по 1 јануари 2010 година. Друштвото го применува изменетиот стандард од 1 јануари 2010 година, при што нема промена во презентацијата на Извештајот за посебни парични текови на Друштвото.
- МСФИ 3, МСС 27 (изменет). Во јануари 2008 година ОМСС ги објави изменетите стандарди МСФИ 3 – Деловни комбинации и МСС 27 – Консолидирани и самостојни финансиски извештаи. Главните измени споредено со важечките верзии на стандардите се дадени подолу:
  - Во врска со евидентирањето на неконтролирачкиот интерес (нов термин за малцински интерес) додадена е можност во МСФИ 3 да се дозволи ентитетот да признае 100% од гудвилот на купениот ентитет, а не само дел од гудвилот на купениот ентитет (целосен гудвил опција) или да го вреднува неконтролирачкиот интерес по објективна вредност. Оваа опција може да биде избрана за секоја поединечна трансакција.
  - Во купување во повеќе чекори, објективната вредност на средствата и обврските, вклучувајќи го и гудвилот на купениот ентитет, се вреднуваат на датумот кога е стекната контрола над ентитетот. Според ова, гудвилот ќе биде мерен на денот на купување како разлика помеѓу објективната вредност на било која инвестиција поседувана пред датумот на купување, платениот износ и купените нето средства.
  - Парцијално отуѓување на инвестиција во подружница доколку се уште има контрола врз подружницата се евидентира како капитална трансакција со сопствениците и не се признаваат ниту загуби ниту добивки.
  - Парцијално отуѓување на инвестиција во подружница кое резултирало во губење на контролата предизвикува повторно вреднување на остаточниот интерес до објективна вредност. Било каква разлика помеѓу објективната вредност и сегашната вредност е добивка или загуба при отуѓување и се признава во добивката или загубата.

Белешки кон посебните финансиски извештаи

- Трошоците поврзани со купувањето ќе се евидентираат посебно од деловната комбинација и како такви ќе се признаваат како расход наместо да се вклучуваат во гудвилот. Купувачот на денот на купувањето ќе треба да признае обврска за износот на било кој потенцијален износ за купување. Доколку сумата на потенцијалниот износ за купување евидентирана како обврска се промени како резултат на настан после купувањето (како на пример постигање на целта за заработка), ќе биде признавана во согласност со другите МСФИ наместо како корекција на гудвилот.
- Ревидираните стандарди бараат ентитетот да ги прикаже загубите како дел од неконтролирачкиот интерес дури и кога ова резултира со негативен биланс кај неконтролирачкиот интерес.
- Ефектите од подмирувањето на веќе постоечки обврски (обврски помеѓу купувачот и купениот пред деловната комбинација) не треба да бидат вклучени во одредување на износот на средствата.
- За разлика од постојниот МСФИ 3, изменетата верзија на овој стандард дава правила за правата кои биле дадени на купениот (на пример да ја користи неговата интелектуална сопственост) пред деловната комбинација и сега повторно се купуваат со деловната комбинација.
- Ревидираниот МСФИ 3 ги опфаќа и деловните комбинации на заеднички ентитети и деловните комбинации кои се постигнати само со договор.

Изменетата верзија на МСФИ 3 треба да се применува за деловни комбинации со ефективни датуми во годишните периоди кои почнуваат на или после 1 јули 2009 година. Друштвото го применува изменетиот стандард од 1 јануари 2010 година. Изменетите стандарди немаат влијание на посебните финансиски извештаи на Друштвото бидејќи Друштвото нема трансакции на аквизиција или инвестиција.

- МСФИ 2 (изменет) Плаќање врз основа на акции. Измените поврзани со платежните трансакции на Друштвото што се готовински порамнети и базирани на акции беа објавени во јуни 2009 година. Претходно применливите МСФИ наложуваат припишување на група на платежни трансакции базирани на акции само доколку тие се порамнети со главнина. Со измената се разрешуваат различните практики во поглед на припишувањето на платежните трансакции што се готовински порамнети и базирани на акции и се бара ентитетот којшто ги прима производите или услугите преку платежна трансакција што е готовински порамнета или е порамнета во главнина да ја евидентира таквата трансакција во своите одделни или поединечни финансиски извештаи. Друштвото нема плаќање врз основа на акции, поради што ние не очекуваме изменетиот стандард да има какво било влијание врз Друштвото кога истиот ќе стапи во сила. Измените на МСФИ 2 се применуваат ретроактивно за годишните периоди што започнуваат на или по 1 јануари 2010 година. Измените исто така ги опфаќаат и насоките што се содржани во КТМФИ 8 (Делокруг на МСФИ 2) и во КТМФИ 11 (МСФИ 2 - Трансакции со сопствени акции и акции на групацијата). Како резултат на тоа, Одборот ги повлече КТМФИ 8 и КТМФИ 11.

МСФИ 5 (изменет) Нетековни средства што се чуваат за продажба и прекинато работење. Со измената се појаснува дека МСФИ 5 ги утврдува обелоденувањата што се задолжителни во однос на нетековните средства (или групи за отуѓување) класифицирани како средства што се чуваат за продажба или прекинато работење. Исто така е образложено дека општите барања од МСС 1 сè уште важат, особено став 15 (со цел да се постигне објективно презентирање) и став 125 (извори на несигурност во проценувањето) од МСС 1. Оваа измена важи за периодот што започнува на или по 1 јануари 2010 година.

**2.1.2. Стандарди, измени и интерпретации ефективни во 2010 година, но кои не се релевантни за Друштвото:**

- МСС 17 (изменет) Наеми. Беше извршено бришење на конкретни насоки во однос на класификацијата на наемите на земјиште со цел да се отстрани недоследноста со општите насоки за класификација на наемите. Како резултат на тоа, наемите на земјиште треба да се класифицираат или како финансиски или како оперативни, со користење на општите принципи на МСС 17. Ова важи за периодите што започнуваат на или по 1 јануари 2010 година. Измената не е релевантна за посебните финансиски извештаи на Друштвото.
- МСС 36 (изменет) Оштетување на средства. Со измената се појаснува дека најголемата единица (или група на единици) што генерира готовина на којашто може да се додели гудвилот за целите на тестирање на оштетувањето е оперативен сегмент како што е утврдено во став 5 од МСФИ 9 „Оперативни сегменти“ (односно, пред акумулирањето на сегменти со слични економски карактеристики дозволено со став 12 од МСФИ 8). Ова важи за периодите што започнуваат на или по 1 јануари 2010 година. Измената не е релевантна за посебните финансиски извештаи на Друштвото, бидејќи Друштвото нема гудвил.

Белешки кон посебните финансиски извештаи

- МСС 38 (изменет) Нематеријални средства. Со измените на став 36 и 37 од МСС 38 се врши појаснување на барањата според МСФИ 3 (ревизиран) во однос на евидентирањето на нематеријалните средства што се стекнати во деловна комбинација. Исто така, став 40 и 41 се изменети со цел да се појасни описот на техниките за вреднување што вообичаено се користат од страна на ентитетите при мерењето на објективната вредност на нематеријалните средства стекнати во деловна комбинација со кои не се тргува на активни пазари. Оваа измена важи за периодите коишто почнуваат на или по 1 јануари 2010 година. Измената не е релевантна за посебните финансиски извештаи на Друштвото, бидејќи Друштвото нема нематеријални средства стекнати во деловна комбинација.
- МСС 39 (изменет) Финансиски инструменти: Признавање и мерење. Во продолжение е даден преглед на главните измени на стандардот:
  - ОМСС ја објави измената на МСС 39 во август 2008 година во поглед на хеџинг сметководството. Измената на „Прифатливи хеџирани ставки“ дозволува да се определат само промени во паричните текови или објективната вредност на хеџираната ставка над или под утврдената цена или друга варијабилна (МСС 39.AG99BA). Измените на МСС 39 се применуваат ретроактивно за годишните периоди што започнуваат на или по 1 јули 2009 година. Измената нема да има влијание на извештаите на Друштвото бидејќи истото не применува хеџинг сметководство.
  - Покрај тоа, ОМСС објави измена и во поглед на третманот на казнените пенали за авансно отплаќање на заеми како тесно поврзани деривати. Имено, со измената се појаснува дека авансните плаќања, чијашто цена на реализација му надоместува на заемодавачот за загубата на камата со намалување на економската загуба од ризикот од инвестирање, треба да се сметаат за тесно поврзани со основниот договор за заем. Оваа измена важи за периодите коишто почнуваат на или по 1 јануари 2010 година.
  - Извршени се измени на изземањето од делокругот утврдено во став 2(e) од МСС 39 со цел да се појасни дека: (а) тоа се однесува само на обврзувачки (термински) договори помеѓу стекнувач и продавач во деловна комбинација за купување на стекнат ентитет на одреден датум во иднината; (б) времетраењето на терминскиот договор не треба да го надминува разумниот период што е вообичаено неопходен за да се добијат потребните одобренија и да се изврши трансакцијата; и (в) изземањето не треба да се применува на договори за опција (без оглед на тоа дали тие во моментот се применливи или не) чијашто реализација ќе резултира со контрола на одреден ентитет, ниту пак по аналогија да се применува за вложувања во придружени претпријатија и слични трансакции. Оваа измена важи за периодите коишто почнуваат на или по 1 јануари 2010 година.
  - Измени во однос на хеџинг сметководство на парични текови. Со измените се појаснува кога треба да се признаат добивки или загуби на хеџинг инструменти како прилагодување со рекласификација во хеџинг на паричен тек на предвидена трансакција што последователно резултира во признавање на финансиски инструмент. Со измената се појаснува дека добивките или загубите треба да се рекласификуваат од главнината како добивка или загуба во периодот во кој предвидениот хеџинг на паричен тек има влијание на добивката или загубата. Оваа измена важи за периодите коишто почнуваат на или по 1 јануари 2010 година.
- МСФИ за мали и средни претпријатија. Во јули 2009 година ОМСС го издаде МСФИ за мали и средни претпријатија, којшто не е релевантен за Друштвото.
- МСФИ 1 (изменет) Дополнителни изземања за ентитети што првпат ги усвојуваат МСФИ. ОМСС ги издаде измените на МСФИ 1 во Јули 2009. Со оглед на фактот дека Друштвото веќе долги години своето финансиско известување го врши според МСФИ, за Друштвото не се релевантни ниту првичниот стандард, ниту која била ревизија на истиот.
- КТМФИ 17 Распределба на безготовински средства на сопствениците. Ова Толкување издадено во ноември 2008 година се однесува на прашањето за тоа кога да се признаат обврските што се евидентирани како обврски за плаќање на безготовински дивиденди (на пр. недвижности, постројки и опрема) и како истите да се мерат. Покрај тоа толкувањето се однесува на прашањето за тоа како да се евидентира каква било разлика помеѓу сегашната вредност на распределените средства и сегашната вредност на дивидендата што треба да се исплати. МСФИ 5 е исто така изменет со цел да се наложи обврска средствата да се класифицираат како средства што се чуваат за распределба само кога тие се достапни за распределба во нивната моментална состојба, при што постои голема веројатност за таква распределба. Толкувањето се применува за годишните периоди што започнуваат на или по 1 јули 2009 година. КТМФИ 17 нема да има влијание на посебните финансиски извештаи на Друштвото бидејќи истото не врши распределба на безготовински дивиденди.

Белешки кон посебните финансиски извештаи

КТМФИ 18 Пренесувања на средства од купувачите. Со Толкувањето се врши појаснување на барањата од МСФИ за договорите според кои ентитетот добива одреден елемент на недвижности, постројки и опрема од корисникот (или готовина што експлицитно треба да се користи за стекнување на недвижности, постројки и опрема), којшто елемент ентитетот потоа мора да го искористи или со цел да го поврзе корисникот со мрежа или за да му обезбеди на корисникот постојан пристап до производи и услуги. Ова Толкување важи за годишните периоди што почнуваат на или по 1 јули 2009 година и се применува перспективно. Сепак, дозволена е и ограничена ретроактивна примена. КТМФИ 18 не се очекува да има какво било влијание врз посебните финансиски извештаи на Друштвото.

### 2.1.3. Стандарди, измени и интерпретации кои сè уште не се ефективни и за кои не е извршено предвремено прифаќање од Друштвото:

- МСС 24 (ревидиран) Обелоденувања за поврзани страни. Во ноември 2009 година, ОМСС ја издаде ревидираната верзија на МСС 24. До сега, доколку ентитетот е под контрола или значително влијание на владата, истиот беше должен да обелодени информации во однос на сите трансакции со други ентитети што се под контрола или значително влијание на истата влада. Ревидираниот стандард сè уште наложува обелоденувања коишто се важни за корисниците на финансиските инструменти, но ги отстранува барањата за обелоденување на информации чиешто собирање чини скапо и коишто се од помала вредност за корисниците. Стандардот ја постигнува ваквата рамнотежа со наложување на обелоденување во врска со овие трансакции само доколку тие се поединечно или збирно значителни. Исто така, ОМСС ја поедностави дефиницијата на поврзана страна и ги отстрани недоследностите. Ревидираниот стандард се применува ретроактивно за годишните периоди коишто започнуваат на или по 1 јануари 2011 година. Се дозволува примената да настапи и порано.
- МСФИ 9 Финансиски инструменти. Стандардот го сочинува првиот дел од триделниот проект за замена на МСС 39 (Финансиски инструменти: Признавање и мерење) со нов стандард којшто ќе биде познат како МСФИ 9 Финансиски инструменти. МСФИ 9 ја пропишува класификацијата и мерењето на финансиското средство и обврската. Останатите фази на овој проект се во тек и истите се однесуваат на исправката на вредност на финансиски инструменти и хеџинг сметководството, како и понатамошниот проект во врска со депризнавање.

Финансиски средства - Првично признавање, МСФИ 9 бара финансиските средства да се мерат по објективна вредност. По првичното признавање, финансиските средства продолжуваат да се мерат во согласност со нивната класификација според МСФИ 9. Онаму каде што финансиското средство се класификува и мери според амортизирана вредност, се наложува обврска истото да се тестира за исправка на вредност според барањата за исправка на вредност од МСС 39. Во МСФИ 9 се утврдени правилата за класификација дадени во продолжение.

- МСФИ 9 наложува финансиските средства да се класификуваат како последователно мерени или според амортизирана или според објективна вредност. Постојат два услови што мора да бидат исполнети за класификување на финансиското средство по амортизирана вредност. (1) Целта на бизнис моделот на ентитетот во врска со управувањето со финансиски средства треба да биде да се чуваат средства со цел да се врши наплата на парични текови според договори; и (2) Договорните услови за финансиското средство на конкретни датуми предизвикуваат парични текови коишто се исклучиво плаќања на главнина и камата на преостанатиот износ од основниот долг. Доколку кој било од овие услови не е исполнет, финансиското средство се класификува според објективната вредност.
- Опција објективна вредност: МСФИ 9 дозволува ентитетот да определи инструмент, којшто инаку би бил класификуван во категоријата на амортизирана вредност, да се класификува според објективна вредност преку добивка или загуба, доколку таквата определба ја отстранува или значително ја намалува евентуалната недоследност при мерењето или признавањето (сметководствена неусогласеност).
- Сопственички инструменти: Стандардната категорија за сопственички инструменти е утврдена според објективната вредност преку добивка или загуба. Сепак, со стандардот е утврдено дека ентитетот може да направи неотповиклив избор при првичното признавање со цел да се прикажат сите промени во објективната вредност за вложувања во главнина што не се чуваат за тргување во рамките на останатата сеопфатна добивка. За овие добивки или загуби според објективна вредност не се поднесуваат извештаи како дел од добивката или загубата на ентитетот што поднесува извештаи. Само дивидендите што се добиваат од овие вложувања се евидентираат во добивка или загуба.



Белешки кон посебните финансиски извештаи

- Вградени деривати: Барањата од МСС 39 во однос на вградените деривати се променети од аспект на тоа што тие повеќе не наложуваат вградените деривати да бидат одделени од основните договори за финансиското средство.
- Рекласификација: МСФИ 9 наложува рекласификација помеѓу објективната и амортизираната вредност кога и само кога постои промена во бизнис моделот на ентитетот. „Спорните правила“ содржани во МСС 39 се отстранети.

Финансиски обврски - МСФИ 9 "Финансиски инструменти" поставува услови за сметководството на финансиските обврски и ги заменува соодветните правила во МСС 39 "Финансиски инструменти: признавање и мерење". Новите објави:

- Ги превзема правилата на МСС 39 за признавање и депривавање непроменети.
- Ги превзема повеќето од барањата на МСС 39 за класификација и мерење.
- Ги елиминира исклучоците од мерењето по објективна вредност за деривативните обврските коишто се поврзани и коишто мора да се порамнети со испорака на некотирани сопственички инструмент.
- Ги променува барањата поврзани со опцијата по објективна вредност за решавање на сопствениот кредитен ризик.

Ентитетот треба да го применува МСФИ 9 за годишните периоди коишто започнуваат на или по 1 јануари 2013 година. Се дозволува примената да настапи и порано. Ентитетот што поднесува извештаи треба да го применува МСФИ 9 ретроактивно. За ентитетите што ќе го усвојат МСФИ 9 за периодите што започнуваат пред 1 јануари 2012 година, МСФИ обезбедуваат ослободување при преминот во однос на повторното искажување на компаративните информации. Друштвото во моментот ги анализира можните промени во посебните финансиски извештаи на Друштвото кои ќе бидат резултат на усвојувањето на новиот стандард.

- МСФИ 7 (изменет) - ОМСС објави измена на МСФИ 7 Измени и дополнувања на МСФИ 7 Финансиски инструменти: Обелоденувања во октомври 2010 година. Измената бара квантитативни и квалитативни обелоденувања во врска со трансфери на финансиски средства кои не резултираат со целосно депривавање, или кои резултираат со континуираното учество. Ова е со намера да им овозможи на корисниците на финансиските извештаи да ја подобрат нивната перцепција за такви трансакции (на пример, секјуритизација), вклучувајќи и разбирање на можните ефекти од какви било ризици кои можат да останат со ентитетот кој ги пренесува средствата. Со измените, исто така се бараат и дополнителни обелоденувања доколку диспропорционална вредност од ваквите трансакции се преземаат околу крајот на периодот на известување. Примената на измената се бара за годишните периоди кои започнуваат на или по 1 јули, 2011. Се дозволува примената да настапи и порано. Не очекуваме дека усвојувањето на измените и дополнувањата на стандардот дека ќе доведе до значајни промени во обелоденувањата во посебните финансиски извештаи на Друштвото.

**2.1.4. Стандарди, измени и интерпретации кои сè уште не се ефективни и кои не се релевантни за работењето на Друштвото:**

- МСС 32 (изменет) Финансиски инструменти: Презентирање на класификацијата на емисијата на нови акции за постојните акционери (откупливи финансиски инструменти). Со измената се појаснува класификацијата на откупливите финансиски инструменти како главнина или обврски за откупливи финансиски инструменти што се деноминирани во валута различна од функционалната валута на издавачот. Пред измената, овие откупливи финансиски инструменти се евидентираа како дериватни обврски. Со измената се наложува таквата емисија на откупливи финансиски инструменти понудена пропорционално на сите постојни акционери на ентитетот да се класифицира како главнина. Класификацијата е независна од валутата во која е деноминирана цената на реализација. Примената на измената е задолжителна за годишните периоди коишто започнуваат на или по 1 февруари 2010 година. Се дозволува примената да настапи и порано. Измената нема да има никакво влијание врз посебните финансиски извештаи на Друштвото.
- МСФИ 1 ОМСС ги издаде измените на МСФИ 1 во јануари 2010 и декември 2010 година. Со оглед на фактот дека Друштвото веќе долги години своето финансиско известување го врши според МСФИ, за истата не се релевантни ниту првичниот стандард, ниту која била ревизија на истиот.
- КТМФИ 14 (изменет) МСС 19 - Ограничување на утврдените средства за бенефиции на вработените, барања за минимално финансирање и нивна взаемна поврзаност. Во ноември 2009 година ОМСС издаде измени и

## Белешки кон посебните финансиски извештаи

дополнувања на КТМФИ 14, со што се коригираат несаканите последици од КТМФИ 14. Без измените, во одредени случаи на ентитетите не им е дозволено да признаат некои доброволни претплати за минимум финансирани придонеси како средство. Измената дозволува ентитетот да ја третира бенефицијата од таквото рано плаќање како средство. Ова Толкување важи за годишните периоди што почнуваат на или по 1 јануари 2011. Измените мора да се применува ретроактивно почнувајќи од најраниот презентирани компаративен период. Измените и дополнувањата на толкувањето не се однесуваат на Друштвото бидејќи истото нема дефинирани за користи по престанокот на работниот однос.

- КТМФИ 19 Порамнување на финансиски обврски со инструменти на главнина. Со ова Толкување издадено во ноември 2009 година се појаснуваат барањата од МСФИ кога ентитетот повторно преговара за условите на одредена финансиска обврска со неговиот кредитор, при што кредиторот е согласен да ги прифати акциите или други инструменти на главнина на ентитетот со цел целосно или делумно да се порамни финансиската обврска. Ова Толкување важи за годишните периоди што почнуваат на или по 1 јули 2010 година, при што се дозволува примената да настапи и порано. Толкувањето се применува ретроактивно. Толкувањето не се однесува на Друштвото бидејќи истото не врши порамнување на своите финансиски обврски со инструменти на главнина.
- МСС 12 (изменет) Во декември 2010 година, ОМСС ја издаде објавата "Одложен данок: Обнова на клучните средства - Измени и дополнувања на МСС 12". Новата објава на "Одложениот данок: Обнова на клучните средства - Измени и дополнувања на МСС 12" поставува претпоставките за обновување (на пример, употреба или за продажба) на одредени средства. Ова е важно во случаите каде што одреден тип на наплата има различни даночни последици. Објавата поставува променлива претпоставка дека сметководствената вредност на вложувањата во недвижности кои се мерат со помош на моделот на објективна вредност во МСС 40 ќе се обнови со продажба. Покрај тоа, книговодствената вредност на средствата кои не се амортизираат мерена со помош на моделот на ревалоризација согласно МСС 16 секогаш се смета дека треба да се надомести преку продажба. Измената го заменува SIC 21 а ќе се применува за годишни периоди почнувајќи на или по 1 јануари 2012 година. Се дозволува примената да настапи и порано. Бидејќи Друштвото нема инвестиции во недвижности или средства кои не се амортизираат и кои се мерат со помош на моделот на ревалоризација во МСС 16, изменетиот стандард нема да има влијание врз посебните финансиски извештаи на Друштвото.

## 2.2. Вложувања во подружници

Вложувањата во подружниците се прикажани по набавна вредност намалени за исправката. Набавната вредност ги вклучува директните трошоци за инвестицијата.

Подружниците на Друштвото и учеството во сопственоста се прикажани подолу:

	Земја каде е инкорпорирана	Учество во сопственост На 31 декември 2010	Учество во сопственост На 31 декември 2009
Т-Мобиле Македонија АД	Македонија	100	100
е-Македонија	Македонија	100	100

Т-Мобиле Македонија АД е водечки компанија која обезбедува услуги од областа на мобилната телефонија во Македонија, додека е-Македонија е фондација основана со цел давање поддршка за примена и развој на информациона технологија во Македонија.

## 2.3. Трансакции во странска валута

### 2.3.1. Функционална и презентациона валута

Посебните финансиски извештаи се прикажани во илјади македонски денари кој е функционална и презентациона валута на Друштвото.

### 2.3.2. Трансакции и салда

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакцијата. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на датумот на изготвување на извештајот за финансиска состојба се претвораат во денари според средниот курс важечки на денот на извештајот за финансиска состојба, а приходите и расходите произлезени од оваа основа се признаваат во добивката или загубата (Финансиски

Белешки кон посебните финансиски извештаи

приходи/трошоци). Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута се претвораат во денари според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно американски долари (ЕУР) и евра (УСД).

Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2010 и 2009 година беа како што следи:

	2010	2009
	MKD	MKD
1 УСД	46,31	42,67
1 ЕУР	61,51	61,17
1 ЦХФ	49,30	41,12

#### 2.4. Финансиски инструменти

Финансиски инструмент е било каков договор кој што предизвикува финансиско средство кај еден ентитет и финансиска обврска или сопственички инструмент кај друг ентитет.

Финансиските средства на Друштвото вклучуваат парични средства и еквиваленти на парични средства, депозити во банки, сопственички инструменти на други ентитети (расположливи за продажба и по објективна вредност преку добивката или загубата) и договорни права да прими парични средства (побарувања од купувачи и останати побарувања) или друго финансиско средство од друг ентитет.

Финансиските обврски на Друштвото вклучуваат обврски кои произлегуваат од договорните обврски да испорача парични средства или други финансиски средства на друг ентитет (недеривативни финансиски средства). Во основа, финансиските обврски вклучуваат обврски кон добавувачи и останати обврски.

##### 2.4.1. Финансиски средства

Друштвото ги класификува финансиските средства во следниве категории:

- а) финансиски средства по објективна вредност преку добивката или загубата
- б) заеми и побарувања
- в) финансиски средства расположливи за продажба

Класификацијата зависи од целите за коишто се стекнати овие средства. Раководството ја определува класификацијата на финансиските средства при иницијалното признавање.

Стандардните продажби и купувања на финансиски средства се признаваат на датумот на тргување, т.е. на датумот на кој Друштвото презело обврска за продажба или купување на средството. Инвестициите иницијално се признаваат по објективна вредност плус трансакциските трошоци за сите финансиски средства коишто не се прикажани по објективна вредност преку добивката или загубата. Финансиските средства прикажани по објективна вредност преку добивката или загубата иницијално се признаваат по објективна вредност, а трансакциските трошоци се признаваат како трошок во добивката или загубата.

На секој датум на извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали има објективни докази дека финансиското средство е оштетено. Постојат објективни докази за оштетување доколку како резултат на настани на загуба што се случиле по првичното признавање на средството има влијание на проценетите идни парични текови на финансиското средство или група на финансиски средства кои можат со сигурност да се проценат.

Загубите од оштетување на финансиски средства се признаваат во Добивката или загубата наспроти сметки за исправка за да се намали сегашната вредност се до депривирање на финансиското средство, кога нето сегашната вредност (вклучувајќи и било какви загуби од оштетување) се депривира од Извештајот за финансиска состојба. Добивките или загубите при депривирањето се пресметуваат како разлика помеѓу приливите од продажба и нето сегашната вредност којашто е депривираена.

Финансиските средства престануваат да се признаваат (депривирање) кога правото да се примаат парични приливи од инвестицијата е истечено или пренесено и Друштвото ги има пренесено значајните ризици и придобивки од сопственоста.

Белешки кон посебните финансиски извештаи

(а) Финансиски средства прикажани по објективна вредност преку добивката или загубата

Оваа категорија ги содржи оние финансиски средства прикажани по објективна вредност преку добивката или загубата при нивното иницијално признавање. Финансиското средство е класификувано во оваа категорија доколку е така одредено од страна на раководството кое донесува одлуки за набавка и продажба врз основа на нивната објективна вредност во согласност со инвестиционата стратегија на Друштвото за чување на вложувањата во сопственото портфолио се до моментот на појавување на поволни пазарни услови за нивна продажба.

Финансиските средства прикажани по објективна вредност преку добивката или загубата последователно се прикажуваат по објективна вредност. Добивките и загубите коишто произлегуваат од промената на објективната вредност на финансиските средства по објективна вредност преку добивката или загубата, се признаваат во добивката или загубата (Финансиски приходи/расходи) во периодот во кој настануваат.

(б) Заеми и побарувања

Заемите и побарувањата се недеривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активниот пазар. Тие се вклучени во обртни средства, со исклучок на оние чие доспевање е по 12 месеци, по датумот од извештајот за финансиска состојба. Овие се класифицирани како нетековни средства.

Следниве ставки се вклучени во категоријата „заеми и побарувања“:

- парични средства и еквиваленти на паричните средства
- депозити во банки
- побарувања од купувачите
- останати побарувања
- заеми на вработени
- побарувања и заеми на трети лица

Заемите и побарувањата иницијално се признаваат по објективна вредност, а последователно се мерат по амортизирана вредност користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

#### **Парични средства и еквиваленти на паричните средства**

Паричните средства и еквивалентите на паричните средства се состојат од средства во благајна, депозити по видување и останати краткорочни високо ликвидни инвестиции со рок на доспеаност од три месеци или помалку.

Доколку се случи исправка на парични средства и еквиваленти на паричните средства, истата ќе биде признаена во добивката или загубата (расходи од финансирање).

#### **Побарувања од купувачите и други побарувања**

Побарувањата од купувачите и другите побарувања иницијално се признаваат по објективна вредност, а последователно се мерат по амортизирана вредност користејќи го методот на ефективна каматна стапка и намалени за исправка на вредноста заради оштетување. Исправката на вредност заради оштетување на побарувањата од купувачите и другите побарувања се формира кога постојат објективни докази дека Друштвото нема да може да ги наплати сите доспеани износи согласно оригиналните услови на побарувањето. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста дека ќе влезе во стечај или финансиска реорганизација и задоцнетото плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањето е оштетено.

Доколку има објективни докази дека настанало оштетување на заеми и побарувања признаени по амортизирана вредност, износот на исправката на вредност се утврдува како разлика меѓу сегашната вредност на средството и сегашната вредност на предвидените идни парични текови (исклучувајќи ги идните кредитни загуби кои се уште не се случени) дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на финансиското средство (т.е. ефективната каматна стапка пресметана на иницијалното признавање). Сегашната вредност на средството е намалена со користење на сметка за исправка, а износот на загубата е признаен во добивката или загубата (Останати расходи од работењето - Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања).

Политиката на Друштвото за групна проценка за оштетување се базира на старосната структура на побарувањата поради големиот број од релативно слични видови на купувачи.

#### Белешки кон посебните финансиски извештаи

За најголемите купувачи и странските купувачи, како и за купувачи кои се во процес на ликвидација или стечај, исправката е пресметана на индивидуална основа. Индивидуално вреднување исто така се врши во специјални околности.

Кога побарувањето од купувачот е ненаплатливо, се отпишува преку Останати расходи од работењето во добивката или загубата (Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања) со паралелно ослободување на кумулираната исправка на сметката за исправка на побарувањата од купувачите. Последователните враќања на износите претходно отпишани се пребиени со признаените исправки на вредност во добивката или загубата.

Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување објективно може да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување во кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција на сметката за исправка на побарувањата. Сегашната вредност на финансиското средство на датумот на кој се враќа загубата не смее да ја надмине амортизираната вредност која би била пресметана доколку оштетувањето не било признаено. Вредноста на вратената загуба ќе биде признаена во добивката или загубата како намалување на Останати расходи од работењето (Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања).

Износите кои се должат кон и побаруваат од другите мрежни оператори се прикажани на нето основа во случаите каде постои право за пребивање и износите се подмируваат на нето основа (како на пример побарувањата и обврските поврзани со меѓународен сообраќај).

#### **Заеми за вработени**

Заемите за вработени иницијално се признаваат по објективна вредност а последователно се мерат по амортизирана вредност користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Разликата помеѓу номиналната вредност на дадените кредити и иницијалната објективна вредност на заемите за вработени се признава како однапред платени бенефиции на вработени. Каматите од дадените заеми пресметани по методот на ефективна камата се признаваат како финансиски приходи, додека однапред платените бенефиции на вработените се амортизираат како Трошоци за вработените рамномерно за времетраењето на заемот.

Загубите од исправката на заемите за вработени, доколку се случат, се признаваат во добивката или загубата (трошоци за вработени).

#### **(в) Финансиски средства расположливи за продажба**

Финансиски средства расположливи за продажба се недеривативи кои се или одредени во оваа категорија или не се класифицирани во некоја од другите категории. Тие се вклучени во нетековните средства освен ако раководството има намера да ги продаде финансиските средства во рок од 12 месеци од датумот на извештајот за финансиска состојба. Стекнувањето и продажбата на финансиските средства се признаваат на денот на тргувањето - датумот на кој Друштвото се обврзува да купи или продаде некое средство.

По иницијалното признавање, сите расположливи средства за продажба се мерат по објективна вредност со исклучок на некој инструмент кој што не е котиран на активниот пазар и чија што објективна вредност не може реално да се измери и во тој случај истиот се прикажува по набавна вредност, вклучувајќи ги трансакциските трошоци намалени за трошоците на оштетувањето. Намерата на Друштвото е да ги отуѓи овие средства кога ќе се појават поволни услови на пазарот за нивна продажба. Промените на објективната вредност на финансиските средства кои се класификувани како расположливи за продажба се признаваат во капиталот. Кога финансиските средства, класификувани како расположливи за продажба ќе се продадат или ќе претрпат оштетување, акумулираната објективна вредност, признаена во капиталот, се вклучува во добивката или загубата, како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност.

Друштвото оценува на секој датум на извештај за финансиската состојба дали има објективен доказ дека финансиското средство е оштетено. Објективен доказ за оштетување има, кога како резултат на настани на загуба кои се случиле по иницијалното признавање на средството има влијание врз проценетите идни парични текови на финансиските средства или групата на финансиски средства кои можат со сигурност да се проценат. Доколку постои таков доказ за финансиски средства расположливи за продажба, кумулативната нереализирана добивка (доколку постои) е рекласификувана од Останат сеопфатен приход во Добивката или загубата и секоја останата разлика е исто така признаена во Добивката или загубата (Финансиски приходи). Загубите поради оштетување признаени во добивката или загубата за капитални инструменти не се признаваат повторно преку добивката или загубата.

Белешки кон посебните финансиски извештаи

Доколку средствата расположливи за продажба се продадени или откупени, и поради тоа депризнаени, корекцијата на објективната вредност акумулирана во капитал е рекласификувана од Останат сеопфатен приход во Добивката или загубата (Финансиски приход).

#### **2.4.2. Финансиски обврски**

##### **Обврски кон добавувачи и останати обврски**

Обврските кон добавувачи и останати обврски (вклучувајќи ги и проценките) иницијално се признаваат по објективна вредност, а последователно се мерат по амортизирана вредност користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Заради краток рок на доспевање, сметководствената вредност на обврските кон добавувачи и останатите обврски е приближна на нивната објективна вредност.

#### **2.5. Залихи**

Залихите се искажуваат по вредност пониска од набавната или нето пазарна вредност. Нето пазарната вредност е проценета продажна цена во нормални услови на делување, намалена за проценетите трошоци за продажба.

Набавната вредност на залихите се евидентира според принципот просечни цени и ги вклучуваат трошоците настанати за нивна набавка и доведување на постојната состојба и локација.

Телефонските апарати врзани во промотивни активности, често се продаваат по пониска од набавната вредност за целите на добивање на нови претплатници со обврзувачки период за користење на услугата. Таквите загуби од продажба на опрема се евидентираат само при настанување на продажбата, бидејќи истите се продадени како дел од профитабилен договор за услуги со купувачот и доколку номиналната продажна цена е повисока од набавната вредност на телефонот. Доколку номиналната продажна цена е пониска од набавната, разликата веднаш се признава како исправка.

Загубите од исправката на залихите се признаваат во Останати расходи од работењето (Исправката на вредноста на залихите до нето продажна вредност).

#### **2.6. Нетековни средства наменети за продажба**

Средствата се класифицираат како средства наменети за продажба доколку повеќе не се потребни за идното работење на Друштвото, доколку се идентификувани за продажба и се очекува дека ќе бидат продадени во наредните 12 месеци. Овие средства се прикажани по пониска од сегашната вредност или објективната вредност намалена за трошоците за продажба. Амортизацијата престанува да се пресметува од денот кога средствата добиваат статус на средства наменети за продажба. Кога средствата се означени за продажба и утврдената објективна вредност е пониска од сегашната вредност, разликата се признава во добивката или загубата (Амортизација) како загуба од оштетување.

#### **2.7. Недвижности, постројки и опрема**

Недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загубите од оштетување (види белешка 2.9).

Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата се состои од набавната цена, вклучувајќи ја увозната царина и неповратните даноци за набавка, намалена за трговските попусти и рабати и сите директни трошоци направени за средството да се доведе на локација и во услови неопходни за средството да биде способно за употреба на начин кој е одреден од раководството. Иницијалната проценка на трошоците за демантирање и отстранување на средството, како и за обновување на просторот (реставрација) на кој средството е лоцирано исто така се вклучени во набавната вредност ако стекнатата обврска може да биде признаена како резервирање согласно МСС 37- Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства.

Набавната вредност на сопствено изградените средства ги вклучува трошоците за материјали и директна работна рака.

Последователни издатоци се вклучени во сегашната вредност на средството, или се признаени како посебно средство, единствено кога е веројатно дека идните економски користи поврзани со средството ќе се прелеат во

Белешки кон посебните финансиски извештаи

Друштвото и кога трошокот на средството може да биде измерен веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Сите останати издатоци се признаваат во добивката или загубата како трошоци во периодот кога настануваат.

Кога средствата се расходуваат, набавната вредност и акумулираната амортизација се тргаат од сметководствената евиденција и загубата се признава во добивката или загубата како трошок за амортизација.

Кога средствата се продадени, набавната вредност и акумулираната амортизација се тргаат од сметководствената евиденција и добивката или загубата определена со споредување на приливот со сегашната вредност се признава во добивката или загубата (Останати оперативни приходи).

Амортизацијата на недвижностите, постројките и опремата се признава во добивката или загубата на праволиниска основа во текот на проценетиот корисен век на траење на недвижностите, постројките и опремата. На недвижностите, постројките и опремата не им се пресметува амортизација се до моментот кога стануваат расположливи за употреба. Земјиштето не се амортизира. Корисниот век на недвижностите, постројките и опремата и остатокот на вредноста се ревидира, и се коригира ако е потребно, најмалку еднаш годишно. За повеќе детали околу влијанието на последната ревизија на корисниот век на групите на недвижности, постројки и опрема види белешка 12.

Проценетиот корисен век на недвижностите, постројките и опремата е како што следи:

	2010	2009
	Години	Години
Згради	20-40	20-40
Надземни и кабелски линии	20-25	20-25
Телефонски централи	10	10
Компјутери	4	4
Мебел и друга канцелариска опрема	4-10	4-6
Возила	4-10	4-10
Останато	2-15	2-15

## 2.8. Нематеријални средства

Нематеријалните средства набавени од Друштвото се искажани по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација (види подолу) и загубите од оштетување (види белешка 2.9).

Последователните издатоци кај нематеријалните средства се капитализираат единствено кога ја зголемуваат идната економска корисност од нематеријалните средства содржани во специфични средства на кои што се однесуваат. Сите останати издатоци се третираат како трошоци во периодот кога настануваат.

Корисниот век на концесијата и лиценците е одреден врз основа на договорите по основ на кои истите се стекнати и се амортизираат на праволиниска основа во текот на периодот на достапност на фреквенцијата за комерцијална употреба до крајот на иницијалната концесија или периодот за кој е добиена лиценцата. При одредувањето на корисниот век не се земаат во предвид периодите на обновување (види белешка 13).

Проценетиот корисен век е како што следи:

	2010	2009
	Години	Години
Софтвер и лиценци	2-5	2-5
Концесија	18	18

Амортизацијата на нематеријалните средства се признава во добивката или загубата на праволиниска основа во текот на проценетиот корисен век на траење на нематеријалните средства. Корисниот век на нематеријалните средства се ревидира, и се коригира ако е потребно, најмалку еднаш годишно.

При одредување дали одредено средство кое инкорпорира елементи и на недвижност, постројки и опрема и на нематеријално средство треба да се евидентира според МСС 16 – Недвижност, постројки и опрема или како нематеријално средство според МСС 38 – Нематеријални средства, раководството користи проценка за да оцени кои елементи се позначајни и соодветно се признава истото.

Белешки кон посебните финансиски извештаи

## **2.9. Оштетување на недвижностите, постројките и опремата и нематеријалните средства**

Средствата кои имаат неодреден век на користење не се предмет на амортизација и се тестирани годишно за оштетување.

Средствата кои се предмет на амортизација на Друштвото се проценуваат од оштетување кога постојат настани или промени во околностите кои индицираат дека нивната сегашна вредност не е иста со нивната надоместувачка вредност. Загубите од оштетување се признаваат за износите за кои сегашната вредност на средството го надминува неговиот надоместувачки износ. Надоместувачкиот износ претставува поголемиот износ од износот кој ја претставува реалната вредноста на средството при продажба, намалена за трошоците и вредноста во употреба. За проценка на оштетување на средствата, истите се групираат на најниско можно ниво за кое може да се утврди независен паричен тек (cash-generating units).

Загубите од оштетување се признаваат во добивката или загубата (Амортизација). Нефинансиските средства кои претрпеле оштетување се ревидираат еднаш годишно за да се утврди можното враќање на оштетување.

## **2.10. Резервирања и неизвесни обврски**

Резервирањата се признаваат кога Друштвото има сегашна законска или конструктивна обврска како резултат на изминати настани и е веројатно дека ќе настане одлив на средства со цел да се подмири оваа обврска и кога е можно да се направи веродостојна проценка на износот на обврската.

Резервирањата се мерат и евидентираат како најдобра можна проценка на износот кој е потребен да се подмири сегашната обврска на датумот на извештајот за финансиска состојба. Резервирањата се признаени во добивката или загубата на соодветен трошок кој одговара на природата на резервирањето.

За неизвесните обврски не се врши резервирање. Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минат настан и чиешто постоење ќе биде потврдено само со случување или неслучување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на ентитетот, или сегашна обврска кој произлегува од минат настан но не е признаена бидејќи не е веројатно дека ќе има одлив на ресурси кои вклучуваат економски користи за исплата на таа обврска или не може да се направи веродостојна проценка на износот на обврската.

## **2.11. Акционерски капитал**

Обичните акции се класифицирани во акционерскиот капитал.

## **2.12. Сопствени акции**

Кога Друштвото купува сопствени акции, износот кој е платен, кој ги вклучува и директните променливи трошоци (намалени за данок на добивка), е намален од запишаниот капитал на акционерите на Друштвото се додека акциите не се отповикани или повторно издадени. Кога сопствените акции се повторно издадени применит надоместок (намален за било кои директно припишани променливи трошоци и поврзаниот ефект на данокот на добивка) се вклучува во капиталот кој се однесува на имателите на акции на Друштвото.

## **2.13. Останати резерви**

Друштвото издвојува законска резерва која се формира по пат на издвојување од нето добивката. Оваа резерва се пресметува и издвојува како процент утврден со закон и не може да биде помал од 15% од добивката, се додека резервите не достигнат износ кој е еднаков на една петтина од основната главнина. Овие резерви се наменети за покривање на загуби и не се распределуваат на акционерите, освен во случај на банкротирање на Друштвото.

## **2.14. Приходи**

Приходите од дадени услуги и продажба на опрема (види белешка 17), се прикажани намалени за ДДВ и попусти. Приходите се признаваат кога износот на приходот може веродостојно да се измери, и кога е веројатно дека ќе настане прилив на идни економски користи во Друштвото и специфичните критериуми од МСС 18 за продажбата на производи и давањето на услуги се исполнети за давањето на секоја од услугите на Друштвото и продажбата на производи.



Белешки кон посебните финансиски извештаи

На купувачите на Друштвото им се доделуваат поени за лојалност (кредитни поени) врз основа на користењето на услугите на Друштвото, вклучувајќи го и навременото плаќање на фактурите. Наградите за лојалност можат да се акумулираат и искористат со цел да се остварат идни придобивки (пр. Телефони, телекомуникациска опрема и сл.) од операторите на Друштвото. Кога купувачите ќе ги заработат нивните кредитни поени, истите се одземаат од фактурираниот приход на купувачот, и се признаваат во Останати обврски (Одложен приход). При искористувањето (или истекувањето) на поените, Одложениот приход се ослободува во приход како што купувачот го искористува (или откажува) неиспорачаниот елемент од пакетот.

Приходите од оперативен наем се признаваат на праволиниска основа во текот на периодот во кој се дава услугата.

#### **2.14.1. Приходи од фиксна телефонија**

Приходите произлегуваат од услуги дадени на претплатниците и останати трети лица кои ја користат телекомуникациската мрежа и од продажба на опрема.

Договорите со претплатниците типично вклучуваат продажба на опрема, месечна претплата и реализиран говорен, интернет, податочен или мултимедијален сообраќај. Друштвото ги разгледува различните елементи на ваквите договори со цел одделните приходи да се прикажат во согласност со МСФИ и признавањето на секој од овие приходи се врши користејќи го методот на остаточна вредност. Овие елементи се идентификувани и поделени, бидејќи истите имаат самостојна вредност и се продаваат и одделно освен во пакет. Затоа Друштвото признава приход за сите овие елементи користејќи го методот на остаточна вредност при што вредноста земена во предвид за алоцирање на поодделните елементи е еднаква на вкупната вредност земена во предвид минус објективната вредност на неискористените елементи.

Друштвото им овозможува на клиентите теснопојасен и широкопојасен пристап до нејзината фиксна и телевизиска мрежа. Приходите од услуги се признаваат кога услугите се дадени во согласност со договорните одредби и услови. Приходите од сообраќај се признаваат според искористените минути и договорените надоместоци намалени за одобрените попусти, додека приходите од претплата и услуги со фиксен надомест се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Приходите и трошоците поврзани со продажба на телекомуникациска опрема и додатоци се признаваат кога производите се доставени, под услов да не постојат неисполнети обврски од страна на Друштвото кои имаат влијание врз конечното прифаќање на договорот од страна на купувачот.

Приходите од аудио текст услуги (говорни и неговорни) се признаени на бруто основа бидејќи обезбедувањето на овие услуги преку мрежата е одговорност на Друштвото, Друштвото ја утврдува цената на овие услуги и ги сноси значајните ризици од овие услуги, во спротивно се прикажани на нето основа.

Клиентите можат да купат припејд картички за јавни говорници и интернет („припејд картички“) кои им овозможуваат на тие претплатници да ја користат телекомуникациската мрежа за одреден временски период. Клиентите мора да платат за ваквите услуги на денот на купувањето на припејд картичката. Приходите од продажба на припејд картички се признаваат при користењето на картичките или кога рокот на користење на картичката е поминат со неискористен сообраќај.

Трети лица кои се корисници на телекомуникациската мрежа ги вклучуваат други даватели на услуги и останати давателни на телекомуникациски услуги коишто ја користат мрежата за телефонски разговори. Овие приходи од големопродажен (влезен) сообраќај се признаваат во периодот на користење на мрежата. Дел од приходите најчесто се плаќаат на други оператори (интерконекциски) за употреба на нивните мрежи, каде што е применливо. Приходите и трошоците за овие телефонски разговори кои терминираат или транзитираат се прикажани на бруто основа во овие посебни финансиски извештаи бидејќи Друштвото е основен снабдувач на овие услуги притоа користејќи ја сопствената мрежа и слободно дефинирајќи ги цените на услугите, и се признаени во периодот на користење на мрежата.

#### **2.14.2. Приходи од интегрирани решенија и ИТ**

Договорите за мрежни услуги се состојат од инсталација и управување со комуникациски мрежи на корисниците. Приходите од говорни и услуги за податоци кои произлегуваат од таквите договори се признаваат кога услугите се искористени од страна на корисникот.

Белешки кон посебните финансиски извештаи

Приходите од договори за интегрирани решенија кои бараат доставување на производи и/или услуги генерално се покриени со договори со фиксни цени и приходите се признаваат врз основа на процент на довршеност земајќи го превид односот на направените трошоци за извршената работа во врска со договорот и проценетите вкупни трошоци од договорот.

Приходите од продажбата на хардвер се признаваат кога ризикот од сопственоста значително ќе се пренесе на корисникот, обезбедувајќи дека не постојат неисполнети обврски кои влијаат на конечното прифаќање на договорот од страна на корисникот. Било какви трошоци во однос на овие обврски се признаваат кога соодветниот приход е признаен.

Приходите од договори за изградба се евидентираат со употреба на метода на процент на довршеност. Степенот на довршеност се утврдува врз основа на трошоците направени до тој датум во однос на проценетите вкупни трошоци. Побарувањата од договори за изградба се класификуваат во извештајот за финансиската состојба како Побарувања од купувачи и останати побарувања.

## **2.15. Приходи од дивиденда**

Приходот од дивиденда се признава во добивката или загубата кога е воспоставено правото на Друштвото да ја добие наплатата на истата и кога економските користи се веројатни.

## **2.16. Бенефиции на вработените**

### **2.16.1. Пензиски и останати краткорочни обврски кон вработените**

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско, здравствено и социјално осигурување како и персонален данок коишто се пресметуваат според важечките законски стапки кои се на сила во текот на годината врз основа на нивните бруто плати. Надоместокот за хранарина, превоз и годишен одмор исто така се пресметува според локалното законодавство. Друштвото ги исплаќа овие придонеси кон државните и приватните фондови. Трошокот за овие исплати се прикажува на товар на добивката или загубата во истиот период како и трошокот за плата. Не е направено резервирање за надоместок за неискористен годишен одмор бидејќи согласно локалната законска регулатива, работодавачот е обврзан да обезбеди услови, а вработениот да го искористи годишниот одмор во рамките на една година. Ова исто така се применува како политика на Друштвото и во согласност со историските податоци вработените ги користат нивните годишни одмори во рамките на едногодишниот законски рок. Друштвото не работи со ниедна друга пензиска програма или план за пост пензиски бенефиции и според тоа нема никаква обврска во однос на пензиите. Друштвото има законска обврска да им исплати на вработените две просечни плати во Република Македонија на денот на нивното пензионирање, за кои е призната соодветна обврска во посебните финансиски извештаи, мерена според сегашната вредност на две просечни плати заедно со корекциите вклучени во актуарската пресметка. Обврската за дефинираната корист се пресметува годишно од страна на независни актуари со користење на метод на кредитирање на проектирана единица. Сегашната вредност на обврската за дефинираната корист е определена со дисконтирање на проценетите идни парични одливи со користење на каматни стапки на високо квалитетни обврзници, кои се деноминирани во валута во која ќе бидат платени надоместоците. Исто така, Друштвото нема обврска да обезбедува понатамошни бенефиции на тековните и поранешните работници.

### **2.16.2. Бонус планови**

Друштвото признава обврски и трошоци за бонуси земајќи ги предвид финансиските и оперативните резултати. Друштвото признава резервирања кога е обврзана со договор или кога има практика во минатото која резултирала во конструктивна обврска.

### **2.16.3. Отпремнини за технолошки вишок**

Отпремнината за технолошки вишок се исплаќа во случај кога престанува работниот однос на вработениот пред датумот на неговото нормално пензионирање, или доколку вработениот прифати доброволно прекинување на работниот однос во замена за бенефицијата. Друштвото ги признава отпремнините за технолошки вишок доколку престане работниот однос на вработените врз основа на детален формален план без можност за отповикување или во случај доколку Друштвото понуди опција на вработените за доброволно прекинување на работниот однос.

Белешки кон посебните финансиски извештаи

## **2.17. Маркетинг трошоци**

Маркетинг трошоците се евидентираат кога ќе се случат. Маркетинг трошоците се прикажани во белешка 19.

## **2.18. Данок од добивка**

### **2.18.1. Тековен данок од добивка**

Компаниите не треба да плаќаат данок на добивка на нивната добивка пред оданочување (заработена од 1 јануари 2009 година) додека таа добивка да се распредели во форма на дивиденда или во други форми на распределување на добивката. Доколку се исплати дивиденда, треба да се плати 10% данок на добивка во моментот на исплата на дивидендата, без оглед дали во парична или во непарична форма, на странски нерезидентни правни лица, и странски и домашни физички лица. Дивидендите исплатени на резидентни правни лица се изземени од плаќање данок. Освен на распределбата на дивиденди, данок се плаќа и на неодбитните трошоците направени во таа фискална година, намалени за износот на даночното одобрување и други даночни олеснувања. (види белешка 2.19).

### **2.18.2. Одложен данок**

Поради измените во македонското даночно законодавство во сила од 1 јануари 2009 година, даночната стапка за нераспределената добивка беше практично намалена на нула, бидејќи данок се плаќа само кога се распределува добивката. Согласно со МСС 12.52А, одложените даночни средства и обврски треба да се мерат до користење на стапката на нераспределена добивка. Ова резултираше со анулирање на салдата на дел од одложените даночни средства и сите одложени даночни обврски на 31 декември 2009 година и анулирање на сите одложени даночни средства на 31 декември 2010 година. Во согласност со барањата на СОС 25, Друштвото го евидентираше влијанието на оваа промена во добивката или загубата за 2009 и 2010 година, соодветно (види белешка 9).

## **2.19. Данок на неодбитни трошоци**

На крајот на фискалната година компаниите се должни да платат данок на неодбитните трошоци, без оглед на нивните финансиски резултати. Основица се трошоците кои не спаѓаат во делокругот на дејноста на компанијата, односно неодбитни трошоци (трошоци за репрезентација, резервирања, подароци, и сл.) намалени за даночното одобрување и други даночни олеснувања. Данокот на неодбитните трошоци се признава во добивката или загубата (Останати расходи од работењето) како Останати даноци (види белешка 8).

## **2.20. Наеми**

### **2.20.1. Оперативен наем - Друштвото како наемодавател**

Средствата дадени под наем на клиенти преку оперативни наеми се вклучени во Недвижности, постројки и опрема во извештајот за финансиска состојба. Тие се амортизираат во текот на нивниот корисен век на конзистентна основа со слични основни средства. Приходите од наем се признаваат на праволиниска основа за време на траење на наемот.

### **2.20.2. Оперативен наем - Друштвото како наемател**

Трошоците кои произлегуваат од оперативен наем се признаваат во добивката или загубата на праволиниска основа за време на траење на наемот.

## **2.21. Добивка по акција**

Добивка по акција се пресметува со делење на добивката кој се однесува на имателите на акции на Друштвото за периодот со просечниот број на важечки обични акции.

## **2.22. Дивиденди објавени од страна на друштвото**

Дивидендите се признаваат како обврска, при што се намалува капиталот, во посебните финансиски извештаи на Друштвото во периодот кога се одобрени од страна на акционерите на Друштвото.

Белешки кон посебните финансиски извештаи

## 2.23. Споредбени информации

Компаративните информации презентирани во овие посебни финансиски извештаи се конзистентни со презентацијата во тековната година.

## 3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК

### 3.1. Финансиски фактори на ризик

Друштвото не применува сметководство за заштита од ризик на своите финансиски инструменти, сите добивки и загуби се признаваат во добивката или загубата, освен финансиските средства класифицирани како расположливи за продажба кои се признаваат во друг сеопфатен приход. Во основа Друштвото е изложено на кредитен ризик поврзан со нејзините финансиски средства и од движењето на курсевите, каматните стапки и пазарните цени, кои влијаат на нејзините средства и обврски. Управувањето со финансискиот ризик има за цел да ги ограничи овие пазарни ризици преку континуирани оперативни и финансиски активности.

Деталните објаснувања на ризиците, управувањето со истите како и сензитивните анализи се дадени подолу. Сензитивните анализи вклучуваат потенцијални промени во добивката пред оданочување. Потенцијалните влијанија кои се обелоденети (намалени за данокот) се исто така применливи на капиталот на Друштвото.

#### 3.1.1. Пазарен ризик

Пазарниот ризик се дефинира како „ризик дека реалната вредност или вредноста или идните готовински текови на финансискиот инструмент ќе варираат како резултат на промени во пазарните цени” и вклучува каматен ризик, валутен ризик и други ценовни ризици.

Бидејќи голем дел од приходите и расходите на Друштвото се во денари, функционалната валута на Друштвото е денарот, и како резултат на тоа целта на Друштвото е да се сведе на минимум нивото на финансиски ризик во поглед на денарот.

За презентирање на пазарните ризици, МСФИ 7 бара сензитивни анализи кои ги покажуваат ефектите од хипотетичните промени на релевантните варијабилни на ризикот врз добивката или загубата и акционерскиот капитал. Периодичните влијанија се утврдуваат со поврзување на хипотетичните промени во варијабилите на ризикот врз состојбата на финансиските инструменти на датумот на извештајот за финансиска состојба. Состојбите на датумот на извештајот вообичаено се репрезентативни за годината, како целина, затоа влијанијата се пресметуваат со користење на состојбите на крајот на годината претпоставувајќи дека состојбите биле конзистентни во текот на периодот на известување. Бидејќи глобалната економска ситуација не е значително изменета во споредба со крајот на претходниот период на известување, методите и претпоставките кои се користат во сензитивните анализи не се значително променети.

#### а) Валутен ризик

Функционална валута на Друштвото е македонскиот денар.

Изложеноста на валутен ризик е поврзана со поседување на депозити во банки кои се деноминирани во странска валута и од оперативни активности на приходи од и плаќања кон меѓународни телекомуникациски оператори како и издатоците за недвижности, постројки и опрема и нематеријални средства коишто произлегуваат од обврски кон добавувачи од странски земји.

Девизната валута од која произлегува овој ризик првенствено е ЕУР. Друштвото користи парични депозити во странски валути претежно во ЕУР и парични депозити во МКД со девизна клаузула со цел заштита од странски валутен ризик како и домашниот валутен ризик во согласност со расположливите понуди на банките. Друштвото управува со изложувањата на ризик од курсни стапки преку одржување на повисок износ на депозити во ЕУР како докажана стабилна валута и со стремеење кон намалување на бројот на договори со странски оператори во УСД како релативно нестабилна валута во периодот и со извршување на плаќање во УСД од готовинските резерви во таа валута.

Сензитивната информација за валутниот ризик која се бара според МСФИ 7 е ограничена на ризиците коишто произлегуваат од финансиски инструменти изразени во валути кои се различни од функционалната валута во која се мерат.

Белешки кон посебните финансиски извештаи

Друштвото акумулираше повеќе готовина во ЕУР и УСД во споредба со нејзините трговски обврски во ЕУР и УСД. На 31 декември 2010 година, доколку МКД би било 1% (2009 година: 1%) послабо или посилено во споредба со ЕУР, добивката би била повисока или пониска за МКД 41.500 илјади (2009 година: МКД 35.867 илјади) во нето билансот, соодветно. На 31 декември 2010 година, доколку МКД би бил 1% (2009 година: 1%) послаб или посилен во споредба со УСД, добивката би била повисока или пониска за МКД 1.022 илјади (2009 година: МКД 373 илјади) во нето билансот, соодветно.

б) Каматен ризик

Каматниот ризик е ризик дека реалната вредност или идните готовински текови на финансискиот инструмент ќе варираат како резултат на промени во каматните стапки на пазарот.

Промената во каматните стапки и каматните маргини можат да влијаат врз финансиските трошоци и повратот на финансиските инвестиции.

Каматниот ризик и ризикот од приносот на инвестицијата се од секундарна важност споредено со сигурносните цели и целите за ликвидноста опишани погоре. Друштвото го минимизира каматниот ризик преку дефинирање на фиксни каматни стапки во периодот на валидност на определени финансиски инвестиции. Инвестициите се ограничени на форми на финансиски инвестиции со релативно низок ризик во очекување на објективен принос во однос на претпоставениот ризик.

Друштвото нема каматоносни обврски, но има ризик од каматните стапки во поглед на паричните депозити во банки и заемите кон вработените. Друштвото нема политика за заштита од каматниот ризик. Промените кај пазарните каматни стапки влијае врз каматата добиена од депозитите во банки.

На 31 декември 2010 година, Друштвото имаше депозити во износ од МКД 6.786.872 илјади (вклучувајќи и депозити по видување), при што пораст од 1 % на пазарните каматни стапки ќе предизвика зголемување (*ceteris paribus*) на каматата која се добива од МКД 67.869 илјади на годишно ниво, додека слично намалување би предизвикало исто такво намалување во добиената камата. На 31 декември 2009 година, Друштвото има депозити во износ од МКД 7.726.842 илјади (вклучувајќи и депозити по видување), при што пораст од 1 % на пазарните каматни стапки ќе предизвика зголемување (*ceteris paribus*) на каматата која се добива од приближно МКД 77.268 илјади на годишно ниво додека слични намалувања ќе предизвикаат исти намалувања во каматата која се добива.

в) Друг ценовен ризик

Инвестициите на Друштвото се во акционерски капитал на други ентитети што јавно тргуваат на македонската берза, како на официјалниот така и на редовниот пазар. Менаџментот постојано го следи портфолиото на инвестициите во акционерски капитал врз основа на фундаментални и технички анализи на акциите. Сите одлуки за купување и продавање ги одобруваат соодветните тела на Друштвото. Во согласност со стратегијата на Друштвото, инвестициите во рамките на портфолиото се чуваат до моментот кога ќе се создадат поволни услови на пазарот за продажба на истите.

Како дел од презентирањето на пазарните ризици, МСФИ 7 исто така бара обелоденувања за тоа како хипотетичките промени во варијабилите на ризикот влијаат на цената на финансиските инструменти. На 31 декември 2009 и 2010 година Друштвото има инвестиции кои би можеле да бидат засегнати од варијабилите на ризикот како што се берзанските цени.

На 31 декември 2010 година Друштвото има МКД 65.125 илјади инвестиции во акционерски капитал на други ентитети кои што јавно се тргуваат на македонската берза, при што пораст од 20 % на пазарните цени би предизвикал (*ceteris paribus*) добивка од МКД 13.025 илјади а слично намалување би предизвикало исто таква загуба во добивката или загубата. Износот на инвестиции во акционерски капитал на други ентитети кои јавно се тргуваат на македонската берза на 31 декември 2009 година изнесува МКД 61.376 илјади, при што пораст од 20 % на пазарните цени би предизвикал (*ceteris paribus*) добивка од МКД 12.275 илјади, а слично намалување би предизвикало исто таква загуба во добивката или загубата.

### 3.1.2. Кредитен ризик

Кредитен ризик се дефинира како ризик дека една страна на финансиски инструмент ќе предизвика финансиска загуба за другата страна со тоа што нема да исполни одредена обврска.

Друштвото е изложено на кредитен ризик од своите оперативни активности и од одредени финансиски активности.

Белешки кон посебните финансиски извештаи

Ограничувањата на соработниците се одредуваат врз основа на доставените банкарски гаранции во согласност со пазарните услови на оние банки кои сакаат да издадат банкарска гаранција. Вкупниот износ на банкарските гаранции кои ќе бидат обезбедени треба да го покрие износот на проектираните слободни парични средства на Друштвото.

Во однос на финансиските активности трансакциите примарно се склучуваат со соработници (банки) кои имаат кредитен рејтинг од најмалку BBB+ (или еквивалентен кредитен рејтинг) или каде што соработникот има доставено банкарска гаранција каде што банката гарант треба да биде со кредитен рејтинг од BBB+ (или еквивалентен кредитен рејтинг).

Во случај кога расположливите средства на Друштвото го надминуваат вкупниот износ на добиени банкарски гаранции спомнати погоре, финансиското инвестирање на расположливите парични средства се врши во согласност со проценка на банкарскиот ризик базиран на CAEL методологијата како индиректен систем на оценување.

Одлуките за депонирање се прават врз основа на следните приоритети:

- Да се депонира во банки (банки со кои Дојче Телеком АД најчесто соработува, доколку е возможно) со обезбедена банкарска гаранција од банките со најдобар рејтинг и најдобар квалитет на банкарска гаранција.
- Да се депонира во банки со обезбедена банкарска гаранција од банки со понизок рејтинг и послаб квалитет на банкарската гаранција.
- Доколку вкупниот износ на депозити не може да се пласира во банки покриени со банкарска гаранција со најмалку BBB+ рејтинг (или еквивалентен кредитен рејтинг), тогаш депозитите ќе се пласираат во локални банки без банкарска гаранција. Во овој случај одредувањето на ограничувањата на соработниците по банки ќе бидат направени во согласност со CAEL методологијата (оцена на ризичните делови на банката – капитал, средства, добивка и ликвидност).

CAEL методологијата во основа ги оценува финансиските показатели на банките кои се составен дел од четирите CAEL компоненти - Капитал, Средства, Добивка и Ликвидност. Крајната оценка на банките (на скала од 1 до 5) е поврзана со работењето и перформансите на банките за анализираниот период. Политика на Друштвото е да инвестира во банки чија конечна оценка варира во рамките на следниве 3 ранга:

A – Банки со оцена од 1,84 до 2,45 – инвестиции кои не надминуваат 80% од акционерскиот капитал на банката.

B - Банки со оцена од 2,46 до 3,07 – инвестиции кои не надминуваат 70% од акционерскиот капитал на банката.

C - Банки со оцена од 3,08 до 3,69 – инвестиции кои не надминуваат 60% од акционерскиот капитал на банката.

Процесот на управување со кредитни ризици од оперативни активности вклучува превентивни мерки како што се проверка на кредибилитет и превентивни забрани, корективни мерки во текот на законските односи како на пример активности за опоменување и исклучување, соработка со агенции за наплата и наплата по законски односи како што се процеси на оптужување, судски постапки, вклучување на извршната единица и факторинг. Задоцнетите плаќања се следат преку постапка за проследување на долг врз основа на видот на корисникот, кредитната класа и износот на долгот.

Кредитниот ризик се контролира преку проверка на кредибилитет - што утврдува дека корисникот нема долг и кредитната вредност на корисникот и преку превентивни забрани - што го утврдува кредитниот лимит врз основа на претходните приходи од сообраќај генерирани од корисникот.

Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик кон поединечна странка или кон група на странки кои имаат слични карактеристики.

Процедурите на Друштвото обезбедуваат на перманентна основа дека продажбата се извршува на корисници со соодветна кредитна историја и дека не се надминува лимитот за изложување на кредитен ризик.

Максималната изложеност на кредитниот ризик е презентирана преку сегашната вредност на финансиските средства во Извештајот за финансиска состојба. Последователно на тоа, Друштвото смета дека неговата максимална изложеност на кредитен ризик е претставена со износот на побарувањата намалени за исправката на вредноста признаена на денот на Извештајот за финансиска состојба.

Белешки кон посебните финансиски извештаи

Следнава табела ја претставува изложеноста на кредитен ризик на Друштвото во 2010 и 2009:

Во илјади денари	2010	2009
Депозити во банки	5.777.401	7.126.056
Парични средства и еквиваленти на парични средства	1.009.471	600.786
Побарувања од купувачи-домашни	1.556.551	1.475.611
Побарувања од купувачи-странски	39.057	34.818
Заеми за вработени	123.035	121.924
Побарувања од поврзани страни	251.470	205.889
Останати побарувања	11.443	16.212
	<u>8.768.428</u>	<u>9.581.296</u>

Парични средства и еквиваленти на парични средства во табелата погоре ја исклучува благајната за која не постои кредитен ризик.

Најголемата вредност на депозит во 2010 година е МКД 1.383.862 илјади деноминирани во ЕУР 22.500 илјади (2009: МКД 1.260.000 илјади). Дополнително Друштвото има депозити во 5 домашни банки (2009: 5 домашни банки).

### 3.1.3. Ризик за ликвидност

Ризикот за ликвидност е ризик дека Друштвото може да најде на тешкотии за подмирување на обврските поврзани со финансиските обврски.

Ризик за ликвидност се дефинира како ризик дека Друштвото нема да биде во можност навремено да ги подмири или исполни своите обврски.

Инвестициското портфолио ќе остане доволно ликвидно со цел да се задоволат сите оперативни барања кои можат разумно да се предвидат. Ова е постигнато со структурирање на портфолиото така да финансиските инструменти доспеваат истовремено со потребата од парични средства за задоволување на предвидените потреби.

Политика на Друштвото е да одржува вишок на парични средства и еквиваленти на паричните средства за подмирување на обврските во догледна иднина. Секој вишок на парични средства е депониран во комерцијалните банки.

Процесот за управување со ликвидноста на Друштвото вклучува предвидување на готовинските текови од главните валути и разгледување на нивото на потребните ликвидни средства земајќи ги предвид податоците од бизнис планот, наплатите и одливот. Месечните, полугодишните и годишните парични проекции се изготвуваат и ажурираат на дневна основа од страна на Секторот за управување со готовина.

### 3.2. Управување со капитални ризици

Целите на Друштвото при управување со капиталот е да се заштити способноста на Друштвото да работи на континуирана основа со цел да обезбеди поврат за акционерите и бенефиции за другите заинтересирани страни и да одржува оптимална структура на капитал со цел намалување на трошокот за капитал. Вкупниот капитал со кое што управува Друштвото на 31 декември 2010 година е МКД 17.470.439 илјади, според локалните општоприфатени сметководствени принципи (2009: МКД 17.970.698 илјади). Од овој износ МКД 9.583.888 илјади (2009: МКД 9.583.888 илјади) претставуваат акционерски капитал, додека МКД 1.916.777 илјади (2009: МКД 1.916.777 илјади) претставуваат законски резерви, кои не се распределуваат (види белешка 2.13). Друштвото исто така има купено сопствени акции (види белешки 2.12 и 16.1). Трансакцијата е во согласност со локалните законски барања со стекнувањето на сопствените акции, да не се намали имотот на Друштвото под износот на основната главнина и резервите коишто, според закон или според статутот на Друштвото, не смеат да се користат за исплата на акционерите. Исто така, согласно локалните законски барања дивиденда може да биде исплатена на акционерите во износ којшто нема да ја надминува вкупно остварената добивка искажана со посебните финансиски извештаи, зголемена за пренесената нераспределена добивка од претходните години или со резервите коишто можат да се распределуваат, односно кој ги надминуваат законските резерви и резервите определени со статутот на Друштвото. Друштвото е во согласност со сите законски барања кои се однесуваат на капиталот.

Белешки кон посебните финансиски извештаи

### 3.3. Проценка на објективна вредноста

Паричните средства и еквивалентите на парични средства, побарувањата од купувачи и другите тековни финансиски средства се краткорочни. Поради ова, нивната сегашна вредност на денот на извештајот за финансиска состојба е приближна на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на нетековниот дел од побарувањата од купувачи ги вклучува заемите на вработени и се определува користејќи техника на дисконтиран паричен тек.

Финансиските средства расположливи за продажба претставуваат акции вреднувани по објективна вредност.

Објективната вредност на јавно тргуваните финансиски средства прикажани по објективна вредност преку добивката или загубата се базира на објавената пазарна вредноста на денот на извештајот за финансиска состојба.

## 4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ

Друштвото прави проценки и претпоставки што се однесуваат на иднината. Проценките и мислењата континуирано се вреднувани и се базираат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идни настани за кои што се верува дека се разумни под соодветните услови. Најзначајните проценки и претпоставки се обелоденети подолу.

### 4.1. Корисен век на средствата

Определувањето на корисниот век на средствата се базира на историското искуство со слични средства, како и на очекуваниот технолошки развој и промените во пошироките економски или индустриски фактори. Соодветноста на проценетиот корисен век се ревидира на годишна основа или секогаш кога се појавуваат индикации за значајни промени во дадените претпоставки. Веруваме дека сметководствените проценки поврзани со одредувањето на корисниот век на средствата се значајни сметководствени проценки земајќи го предвид тоа дека вклучуваат претпоставки за технолошкиот развој во иновативна индустрија и во голем дел зависат од инвестиционите планови на Друштвото. Понатаму, поради тоа што корисниот век на недвижностите, постројките и опремата и нематеријалните средства во рамките на вкупните средства е значителен, влијанието на било кои промени во оценките може да биде материјално за нашите финансиски позиции и резултати од работењето. Пример, кога Друштвото би го намалило просечниот корисен век на недвижностите, опремата и постројките и нематеријалните средства за 10%, тоа би резултирало во зголемување на годишниот трошок за амортизација во приближен износ од МКД 194.410 илјади (2009: МКД 168.824 илјади). Види белешка 12 за промените направени во корисниот век во годините за кои се известува.

Друштвото постојано воведува нови услуги и платформи вклучувајќи, но не и ограничувајќи се на поставување на оптички кабли. Во случај на воведување на вакви нови услуги, Друштвото спроведува ревизија на корисниот век на веќе постоечките платформи, но во најголемиот број случаи овие сервиси се дизајнирани да коегзистираат со старите платформи, без да предизвикаат промени кај новите технологии. Последователно, корисниот век на постарите платформи вообичаено не треба да се скратува.

### 4.2. Можни оштетувања на вложувањата во подружници

Ние го проценуваме оштетувањето на вложувањата во подружници секогаш кога постои причина за верување дека сегашната вредност значително ја надминува надоместувачката вредност и таму каде што се очекува оштетување на вредноста. Во 2010 година немаше индикации за проценка на оштетувањето на вложувањата во подружници.

### 4.3. Можни оштетувања на недвижностите, постројките и опремата и нематеријалните средства

Ние го проценуваме оштетувањето на препознатливи недвижности, постројки и опрема и нематеријални средства секогаш кога постои причина за верување дека сегашната вредност значително ја надминува надоместувачката вредност и таму каде што се очекува оштетување на вредноста. Надоместувачката вредност се добива по пат на пресметка, при која се користи широк спектар на претпоставки и фактори кои влијаат на истите. Покрај другото, ги земаме во предвид идните приходи и расходи, технолошката застареност, дисконтинуитет во услугите и други промени на околности кои можат да доведат до оштетување. Доколку оштетувањето е утврдено со методата на употребна вредност, се утврдува објективна вредност намалена за трошоци за продажба (ако може да се утврди), за да се утврди точниот износ на оштетувањето (ако постои). Земајќи предвид дека ова се врши врз основа на проценки и



Белешки кон посебните финансиски извештаи

мислења, вредноста на можните оштетувања може да биде значително различна од онаа којашто е добиена по пат на овие калкулации. Раководството изврши тестирање за оштетеност врз основа на проекции за паричните текови за 10 години и употреби предвидена стапка на постојан раст од 2% (2009: 1%) за да ја утврди терминалната вредност после 10 години. Употребната вредност беше утврдена со анализа на дисконтираните парични текови, користејќи стапка од 9,38% (2009: 8,55%).

#### 4.4. Можни исправки на побарувања од купувачи и други побарувања

Ние пресметуваме исправка на вредност на спорни побарувања базирајќи се на проценетите загуби кои произлегуваат од неможноста на корисниците да ги извршат плаќањата. За најголемите купувачи и странските купувачи исправката е пресметана на индивидуална основа, додека за другите купувачи е пресметана на портфолио основа, која се базира на доспеаноста на побарувањата и минатото искуство со отпишување на побарувањата, кредитната способност на корисниците и неодамнешните промени на условите на плаќање (види белешка 2.4.1 (б)). Овие фактори се разгледуваат периодично, и кога е потребно се вршат промени во пресметката. Ако финансиската состојба на нашите корисници се влошува, тековните отписи на побарувањата можат да бидат и повисоки од очекуваните и можат да го надминат нивото на исправки коишто се признаени досега (види белешка 3.1.2).

#### 4.5. Резервирања

Резервирањата главно се базираат на проценка особено во правни спорови. Друштвото ја проценува веројатноста од настанување на негативен исход како резултат на минат настан, и доколку веројатноста за одлив на економски користи е оценета како поголема од 50%, Друштвото врши резервирање за целиот износ на обврската. Бидејќи проценката на веројатноста се врши врз основа на претпоставки, во некои случаи проценката може да не биде во согласност со евентуалниот исход на случајот.

#### 4.6. Трошоци за стекнување на претплатници

Трошоците за стекнување на претплатници примарно вклучуваат загуби од продажба на опрема (приходите и трошоците се прикажани одделно) и надоместоци платени на агенти за стекнување на претплатници. Агентите кои работат за Друштвото исто така трошат дел од нивните надоместоци за маркетинг на производите на Друштвото додека определен дел од маркетинг трошоците на Друштвото треба да се сметаат како трошоци за стекнување на претплатници. Директните надоместоци наплатени од претплатниците за активирање или поврзување се маргинални во споредба со трошоците за стекнување. Овие приходи и трошоци се признаени кога претплатникот ќе биде приклучен на фиксната мрежа на Друштвото. Ваквите трошоци или приходи не се капитализирани или одложени. Овие трошоци за стекнување (загуби) се признати веднаш иако не се соодветно одделени од другите маркетинг трошоци. Вкупниот износ на трошоци за надоместоци платени на агенти во 2010 изнесува МКД 7.778 илјади (2009: 12.526 илјади).

### 5. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА

Во илјади денари	2010	2009
Депозити по видување	1.009.471	600.786
Благајна	40	33
	<u>1.009.511</u>	<u>600.819</u>

Каматната стапка на депозити по видување во банки се движи од 0,50% до 2,00% на годишно ниво (2009: 2,21% до 4,10% на годишно ниво). Овие депозити имаат рок на доспевање помал од 3 месеци.

Белешки кон посебните финансиски извештаи

Сегашната вредност на парични средства и еквиваленти на парични средства се изразени како што следи:

Во илјади денари	2010	2009
МКД	993.990	452.593
ЕУР	15.404	146.964
УСД	113	1.250
Останато	4	12
	<u>1.009.511</u>	<u>600.819</u>

Во продолжение е прегледот на депозити по видување по категории и по кредитен рејтинг на гарантот (види белешка 3.1.2):

Во илјади денари	2010	2009
Кредитен рејтинг на Гарантот: А+	816.177	-
Кредитен рејтинг на Гарантот: А	142.576	83
Кредитен рејтинг на Гарантот: А-	44.965	1.513
Кредитен рејтинг на Гарантот: ВВ+	5.753	-
Кредитен рејтинг на Гарантот: ВВВ+	-	599.190
	<u>1.009.471</u>	<u>600.786</u>

## 6. ДЕПОЗИТИ ВО БАНКИ

Депозитите во банки претставуваат парични средства во реномирани домашни банки, со каматна стапка помеѓу 1,00% - 4,35% годишно (2009: од 2,00%- 4,85% годишно) и со доспеаност од 3 до 12 месеци.

Сегашната вредност на депозитите во банките е деноминирана по валути како што следи:

Во илјади денари	2010	2009
МКД	1.317.224	3.112.436
ЕУР	4.460.177	4.013.620
	<u>5.777.401</u>	<u>7.126.056</u>

Во продолжение е даден прегледот по банки и категории и по кредитен рејтинг на Гаранторот (види белешка 3.1.2):

Во илјади денари	2010	2009
Кредитен рејтинг на Гарантот А+	1.634.103	927.013
Кредитен рејтинг на Гарантот: А	1.238.307	528.237
Кредитен рејтинг на Гарантот: А-	2.904.952	3.097.995
Кредитен рејтинг на Гарантот: ВВ+	39	-
Кредитен рејтинг на Гарантот: ВВВ+	-	2.572.811
	<u>5.777.401</u>	<u>7.126.056</u>

Белешки кон посебните финансиски извештаи

## 7. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

Во илјади денари	2010	2009
Побарувања од купувачи - домашни	2.690.041	2.901.596
Намалено за: исправка на вредноста	(1.133.490)	(1.425.985)
Побарувања од купувачи-домашни-нето	1.556.551	1.475.611
Побарувања од купувачи-странски	39.057	34.818
Побарувања од поврзани страни	251.470	205.889
Заеми дадени на трети страни	3.088	3.033
Намалено за: исправка на вредноста	(3.088)	(3.033)
Заеми дадени на трети страни - нето	-	-
Заеми за вработени	123.035	121.924
Останати побарувања	11.443	16.212
Финансиски средства	1.981.556	1.854.454
Аванси дадени на добавувачите	80.296	103.445
Намалено за: исправка на вредноста	(74.050)	(74.050)
Аванси дадени на добавувачите - нето	6.246	29.395
Претплати и пресметани приходи	51.565	36.602
	<u>2.039.367</u>	<u>1.920.451</u>
Намалено за нетековен дел: Останати побарувања	(8.714)	(6.841)
Намалено за нетековен дел: Заеми за вработени	(99.363)	(101.076)
Намалено за нетековен дел: Побарувања од купувачи - домашни	(207.202)	-
Тековен дел	<u>1.724.088</u>	<u>1.812.534</u>

Побарувањата од поврзани страни претставуваат побарувања од Т-Мобиле Македонија АД Скопје, Групацијата Маѓар Телеком и Групацијата Дојче Телеком (види белешка 29).

Заемите за вработените се обезбедени со хипотека на недвижност или меница.

Заеми дадени на трети страни претставува заем со референтната каматна стапка на 6 месечен ЕУРИБОР со маргина од 0,3%. Заемите одобрени за вработените имаат каматна стапка од 6,25%, 7% и 9,45% годишно (2009: 4,55% и 7% годишно).

Останати побарувања содржи ограничени парични средства во износ од МКД 9.570 илјади (2009: МКД 13.966 илјади) коишто претставуваат гаранции издадени за продажба на проекти.

Сите нетековни побарувања се со датум на доспевање до 15 години од денот на извештајот за финансиска состојба.

На 31 Декември 2010 година за побарувањата од домашни купувачи во износ од МКД 1.503.455 илјади (2009: МКД 1.750.705 илјади) има исправка на вредноста. Старосната структура на овие побарувања е како што следи подолу:

Во илјади денари	2010	2009
Помалку од 30 дена	172.964	183.007
Помеѓу 31 и 180 дена	226.489	199.001
Помеѓу 181 и 360 дена	55.956	101.147
Повеќе од 360 дена	1.048.046	1.267.550
	<u>1.503.455</u>	<u>1.750.705</u>

Вкупниот износ на исправката на вредност за побарувања од домашни купувачи е МКД 1.133.490 илјади (2009: МКД 1.425.985 илјади). Од оваа вредност, МКД 1.125.017 илјади (2009: 1.380.783 илјади) се однесуваат на исправка според старосна структура на спомнатите побарувања, додека вредноста од МКД 1.007 илјади (2009: МКД 4.560) се побарувања од купувачи во стечај и ликвидација за кои има исправка за целата нивна вредност. Дополнително Друштвото има исправка на вредноста на индивидуална основа на одредена група клиенти во износ од МКД 7.466 илјади (2009: МКД 40.642 илјади).

Износот на исправка спореден со бруто вредноста на побарувањата од домашни купувачи главно е резултат на побарувања кои се доспеани повеќе од 360 дена. Вкупната вредност на побарувањата за кои е направена исправка за

Белешки кон посебните финансиски извештаи

целата нивна вредност е МКД 923.264 илјади (2009: 1.174.233 илјади). Овие побарувања се главно од купувачи кои се исклучени во две насоки, купувачи кои се демонтирани, оптужени купувачи и купувачи кои веќе не ги користат услугите на Друштвото.

Објективната вредност на побарувања од купувачите и останати побарувања се како што следат подолу:

Во илјади денари	2010	2009
Побарувања од купувачи-домашни-нето	1.556.551	1.475.611
Побарувања од купувачи-странски	39.057	34.818
Побарувања од поврзани страни	251.470	205.889
Заеми за вработени	123.035	121.924
Останати побарувања	11.443	16.212
Финансиски средства	1.981.556	1.854.454
Аванси дадени на добавувачите	6.246	29.395
Претплати и пресметани приходи	51.565	36.602
	<u>2.039.367</u>	<u>1.920.451</u>

Движење на исправката на вредноста на сомнителни и спорни побарувања од домашни купувачи.

Во илјади денари	2010	2009
Исправка на вредност на 1 јануари	1.425.985	1.469.889
Расход во текот на годината	18.845	68.434
Отпис	(311.340)	(112.338)
Исправка на вредноста на 31 декември	<u>1.133.490</u>	<u>1.425.985</u>

Побарувањата за кои има исправка на вредност се отпишуваат кога нема очекување за дополнителни приливи.

На 31 декември 2010 година побарувањата од странски купувачи во износ од МКД 27.009 илјади (2009: МКД 24.601 илјади) беа застарени, но за нив нема исправка. Ова се однесува на купувачи од странство пресметани на индивидуална база во согласност со минатото искуство на Друштвото и тековните очекувања.

Анализата на овие застарени побарувања од странски купувачи е како што следи подолу:

Во илјади денари	2010	2009
Помалку од 30 дена	3.299	6.099
Помеѓу 31 и 60 дена	624	906
Помеѓу 61 и 90 дена	426	8.638
Помеѓу 91 и 180 дена	7.565	460
Помеѓу 181 и 360 дена	7.448	1.279
Повеќе од 360 дена	7.647	7.219
	<u>27.009</u>	<u>24.601</u>

Нема други побарувања кои се застарени, а за кои нема исправка освен горе спомнатите.

Друштвото има побарувања од домашните купувачи со изменети договорни услови со сегашна вредност од МКД 33.437 илјади (2009: МКД 19.269 илјади). За сегашната вредност на заемите и побарувањата, кои инаку би биле застарени, а се со изменети услови, не е направена исправка на вредноста доколку наново договорените готовински текови се сметаат за сигурни.

Сегашната вредност на нетековни и други побарувања на Друштвото се изразени во следните валути:

Во илјади денари	2010	2009
МКД	315.279	102.263
ЕУР	-	5.654
	<u>315.279</u>	<u>107.917</u>

Белешки кон посебните финансиски извештаи

Сегашната вредност на побарувања од купувачи и останати побарувања се изразени во следните валути:

Во илјади денари	2010	2009
МКД	1.580.309	1.721.000
ЕУР	138.812	85.474
УСД	280	762
Останато	4.687	5.298
	<u>1.724.088</u>	<u>1.812.534</u>

Кредитниот квалитет на побарувањата од купувачите коишто не се застарени, ниту пак има исправка на вредноста за нив се проценети врз база на податоците од минатото за доцнење во плаќањето на купувачите.

Категориите за кредитниот квалитет на побарувањата од домашните купувачи коишто не се застарени, ниту пак им е извршена исправка на вредноста се како што следи подолу:

Во илјади денари	2010	2009
Група 1	632.897	761.688
Група 2	110.937	259.796
Група 3	235.550	129.407
	<u>979.384</u>	<u>1.150.891</u>

Категориите за кредитниот квалитет на побарувањата од странските купувачи коишто не се застарени, ниту пак има исправка на вредноста за нив се како што следи подолу:

Во илјади денари	2010	2009
Група 1	9.419	7.969
Група 2	2.629	2.248
	<u>12.048</u>	<u>10.217</u>

Група 1 - Корисници коишто во просек вршат плаќање на нивните сметки пред истекот на рокот за плаќање.

Група 2 - Корисници коишто во просек вршат плаќање на нивните сметки на денот на истекот на рокот за плаќање.

Група 3 - Корисници коишто во просек вршат плаќање на нивните сметки по истекот на рокот за плаќање.

## 8. ОСТАНАТИ ДАНОЦИ

Почнувајќи од 1 јануари 2009 и во текот на 2010 година, Владата на Република Македонија вовеле неколку измени во Законот за данок на добивка. Според овие измени основна за пресметување на данокот на добивка се непризнаените трошоци направени во текот на фискалната година, додека данокот на добивка се плаќа во моментот на дистрибуција на добивката во форма на дивиденда на странски правни лица, странски и домашни физички лица. Дистрибуцијата на дивиденда меѓу домашните компании е ослободена од данок. Затоа, на 31 декември 2010 година пресметаниот данок на непризнаени трошоци е презентирани како дел од Останати расходи од работењето во Добивка за годината и Останати даноци во Извештајот за финансиската состојба (види белешка 24).

### 8.1. Побарување по останати даноци

Во илјади денари	2010	2009
Побарувања по ДДВ	62.611	2.195
Данок на непризнаени трошоци	29.550	-
	<u>92.161</u>	<u>2.195</u>

Белешки кон посебните финансиски извештаи

## 8.2. Обврски по останати даноци

Во илјади денари	2010	2009
Обврски по ДДВ	-	21.285
Останати даночни обврски	-	581
	<u>-</u>	<u>21.866</u>

## 9. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ (СРЕДСТВА)/ОБВРСКИ

Признаени одложени даночни (средства)/обврски

Одложените даночни (средства)/обврски се однесуваат на следните ставки:

Во илјади денари	Средства		Обврски		Нето	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009
Недвижности, постројки и опрема	-	(1.951)	-	-	-	(1.951)
Побарувања од купувачите и останати побарувања	-	(1.426)	-	-	-	(1.426)
Финансиски средства по објективна вредност преку добивката или загубата	-	(1.555)	-	-	-	(1.555)
Обврски кон добавувачи и други обврски	-	(5.284)	-	-	-	(5.284)
Резервирања	-	(25.437)	-	-	-	(25.437)
Даночни (средства) /обврски	-	(35.653)	-	-	-	(35.653)
Нето даночни средства/(обврски)	-	(35.653)	-	-	-	(35.653)

Одложените даночни средства и обврски се пребиваат кога постои законско право за порамнување на тековните даночни средства наспроти тековните даночни обврски и кога одложените даноци се однесуваат на исти даночни власти. Пребиените вредности се како што следи:

Во илјади денари	2009
Одложени даночни средства:	
Одложени даночни средства кои треба да се надоместат за повеќе од 12 месеци	21.535
Одложени даночни средства кои треба да се надоместат за 12 месеци	14.118
	<u>35.653</u>
Одложени даночни обврски:	
Одложени даночни обврски кои треба да се надоместат за повеќе од 12 месеци	-
Одложени даночни обврски кои треба да се надоместат за 12 месеци	-
	<u>-</u>
Нето одложени даночни средства/(обврски)	<u>35.653</u>

Согласно промените во законската легислатива во Македонија, дел од одложените даночни средства и сите даночни обврски беа ослободени на 31 декември 2009 година и сите одложени даночни средства беа ослободени со 31 декември 2010 година (види белешка 2.18.2).

Белешки кон посебните финансиски извештаи

Движење на времените разлики во текот на годината

Во илјади денари	Состојба на 1 јануари 2010	Признаено во добивка	Состојба на 31 декември 2010
Недвижности, постројки и опрема	(1.951)	1.951	-
Побарувања од купувачите и останати побарувања	(1.426)	1.426	-
Финансиски средства по објективна вредност преку добивката или загубата	(1.555)	1.555	-
Обврски кон добавувачи и други обврски	(5.284)	5.284	-
Резервирања	(25.437)	25.437	-
Одложени даночни обврски (нето)	(35.653)	35.653	-

Во илјади денари	Состојба на 1 јануари 2009	Признаено во добивка	Состојба на 31 декември 2009
Недвижности, постројки и опрема	368.433	(370.384)	(1.951)
Нематеријални средства	8.026	(8.026)	-
Залихи	(34)	34	-
Побарувања од купувачите и останати побарувања	(154.394)	152.968	(1.426)
Финансиски средства по објективна вредност преку добивката или загубата	1.591	(3.146)	(1.555)
Обврски кон добавувачи и други обврски	(6.523)	1.239	(5.284)
Резервирања	(90.740)	65.303	(25.437)
Одложени даночни обврски (нето)	126.359	(162.012)	(35.653)

Како резултат на промените во законската легислатива во Македонија, времените разлики во 2009 година се однесуваат на непризнаените трошоци кои даваат основа за идни даночни кредити, најмногу поради резервирања направени на товар на Добивката или загубата (види белешка 2.18 и белешка 24).

## 10. ЗАЛИХИ

Во илјади денари	2010	2009
Материјали	131.972	73.919
Трговски стоки	87.681	68.890
Исправка на вредност на залихите до нето продажна вредност	(4.429)	(7.894)
	<u>215.224</u>	<u>134.915</u>

Движење на исправката на вредност на залихите до нето продажна вредност:

Во илјади денари	2010	2009
Состојба на 1 јануари	7.894	16.382
Трошок за годината	4.872	12.464
Отпис на залихи	(8.337)	(20.952)
Состојба на 31 декември	<u>4.429</u>	<u>7.894</u>

Намалувањето на вредноста на залихите главно се однесува на застарени материјали.

## 11. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА

Нетековните средства наменети за продажба вклучуваат недвижности, постројки и опрема кои се неупотребливи во Друштвото и се идентификувани за продажба. Намерата на раководството е да ги продаде овие средства во рок од една година, со можност за пролонгирање зависно на околностите. Постои план за продажба на овие средства и раководството започна со активна продажба на пазарот по разумна цена.

Белешки кон посебните финансиски извештаи

**12. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА**

Во илјади денари	Земјиште	Згради	Телекому- никациска опрема	Останато	Инвести- ции во тек	Вкупно
Набавна вредност						
На 1 јануари 2009	6.292	3.893.882	18.930.436	2.532.670	204.117	25.567.397
Зголемувања	-	31.143	743.783	250.702	708.394	1.734.022
Пренос од инвестиции во тек (види белешка 13)	-	298	65.930	65.826	(188.853)	(56.799)
Намалувања	-	(2.300)	(175.863)	(183.558)	-	(361.721)
Пренос во средства наменети за продажба	-	(68.047)	-	(32.723)	-	(100.770)
На 31 декември 2009	6.292	3.854.976	19.564.286	2.632.917	723.658	26.782.129
Амортизација						
На 1 јануари 2009	-	1.370.425	11.254.400	1.832.975	-	14.457.800
Амортизација за годината	-	114.784	1.012.560	214.507	-	1.341.851
Намалувања	-	(610)	(138.959)	(158.520)	-	(298.089)
Пренос во средства наменети за продажба	-	(30.137)	-	(32.505)	-	(62.642)
На 31 декември 2009	-	1.454.462	12.128.001	1.856.457	-	15.438.920
Сегашна вредност						
На 1 јануари 2009	6.292	2.523.457	7.676.036	699.695	204.117	11.109.597
На 31 декември 2009	6.292	2.400.514	7.436.285	776.460	723.658	11.343.209



Белешки кон посебните финансиски извештаи

Во илјади денари	Земјиште	Згради	Телекому- никациска опрема	Останато	Инвести- ции во тек	Вкупно
Набавна вредност						
На 1 јануари 2010	6.292	3.854.976	19.564.286	2.632.917	723.658	26.782.129
Зголемувања	-	37.001	1.085.436	226.603	706.972	2.056.012
Пренос од инвестиции во тек (види белешка 13)	-	2.427	409.034	125.913	(615.374)	(78.000)
Намалувања	-	(15.716)	(313.016)	(376.767)	(15.149)	(720.648)
Пренос во средства наменети за продажба	-	(26.841)	-	-	-	(26.841)
Трансфер меѓу категории на средства (види белешка 13)	-	50.363	-	-	-	50.363
На 31 декември 2010	6.292	3.902.210	20.745.740	2.608.666	800.107	28.063.015
Амортизација						
На 1 јануари 2010	-	1.454.462	12.128.001	1.856.457	-	15.438.920
Амортизација за годината	-	125.412	1.182.652	238.451	-	1.546.515
Намалувања	-	(8.658)	(262.681)	(366.272)	-	(637.611)
Пренос во средства наменети за продажба	-	(24.367)	-	-	-	(24.367)
Трансфер меѓу категории на средства (види белешка 13)	-	31.628	-	7	-	31.635
На 31 декември 2010	-	1.578.477	13.047.972	1.728.643	-	16.355.092
Сегашна вредност						
На 1 јануари 2010	6.292	2.400.514	7.436.285	776.460	723.658	11.343.209
На 31 декември 2010	6.292	2.323.733	7.697.768	880.023	800.107	11.707.923

Трансферот помеѓу категориите на средствата нема да влијае на трошокот за амортизација.

Ревизијата на корисниот век на недвижности, постројки и опрема, направена во текот на 2010 година, влијаеше врз корисниот век на неколку типови на средства. Промената на корисниот век главно се однесува на модеми/рутери, електронски безбедносни системи за надзор и заштита од кражби, фискални принтери, климатизери и фиксни телефонски уреди. Промената на корисниот век на засегнатите средства беше направена поради технолошките промени и бизнис плановите на Друштвото.

Ревизијата резултира со следната промена на првичниот тренд на амортизација во тековната и во годините што следат.

Во илјади денари	2010	2011	2012	2013	После 2013
Зголемување/(Намалување) на амортизацијата	33.650	25.869	20.998	18.932	(99.449)
	33.650	25.869	20.998	18.932	(99.449)

Белешки кон посебните финансиски извештаи

### 13. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Во илјади денари	Софтвер и софтвер лиценци	Концесија	Останато	Вкупно
Набавна вредност				
На 1 јануари 2009	1.920.317	154.757	62.319	2.137.393
Зголемувања	102.160	-	3.425	105.585
Пренос од инвестициите во тек (види белешка 12)	46.469	-	10.330	56.799
Намалувања	-	-	-	-
На 31 декември 2009	<u>2.068.946</u>	<u>154.757</u>	<u>76.074</u>	<u>2.299.777</u>
Амортизација				
На 1 јануари 2009	1.378.584	68.781	50.329	1.497.694
Амортизација за годината	163.664	8.598	5.300	177.562
Намалувања	-	-	-	-
На 31 декември 2009	<u>1.542.248</u>	<u>77.379</u>	<u>55.629</u>	<u>1.675.256</u>
Сегашна вредност				
На 1 јануари 2009	<u>541.733</u>	<u>85.976</u>	<u>11.990</u>	<u>639.699</u>
На 31 декември 2009	<u>526.698</u>	<u>77.378</u>	<u>20.445</u>	<u>624.521</u>

Во илјади денари	Софтвер и софтвер лиценци	Концесија	Останато	Вкупно
Набавна вредност				
На 1 јануари 2010	2.068.946	154.757	76.074	2.299.777
Зголемувања	124.981	-	6.444	131.425
Пренос од инвестициите во тек (види белешка 12)	78.000	-	-	78.000
Намалувања	-	-	-	-
Трансфер меѓу категории на средства (види белешка 12)	-	-	(50.363)	(50.363)
На 31 декември 2010	<u>2.271.927</u>	<u>154.757</u>	<u>32.155</u>	<u>2.458.839</u>
Амортизација				
На 1 јануари 2010	1.542.248	77.379	55.629	1.675.256
Амортизација за годината	188.230	8.597	6.349	203.176
Намалувања	-	-	-	-
Трансфер меѓу категории на средства (види белешка 12)	-	-	(31.634)	(31.634)
На 31 декември 2010	<u>1.730.478</u>	<u>85.976</u>	<u>30.344</u>	<u>1.846.798</u>
Сегашна вредност				
На 1 јануари 2010	<u>526.698</u>	<u>77.378</u>	<u>20.445</u>	<u>624.521</u>
На 31 декември 2010	<u>541.449</u>	<u>68.781</u>	<u>1.811</u>	<u>612.041</u>

Трансферот помеѓу категориите на средствата нема да влијае на трошокот за амортизација.

Ревизијата на корисниот век на употреба на нематеријалните средства во текот на 2010 го потврди корисниот век на употреба на овие средства.

Белешки кон посебните финансиски извештаи

#### 14. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИТЕ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

Во илјади денари	2010	2009
Обврски кон добавувачите		
- Домашни	720.424	551.924
- Странски	156.340	175.341
Обврски кон поврзани страни	469.354	270.933
Останати обврски	112.249	44.749
Финансиски обврски	1.458.367	1.042.947
Пресметани трошоци	721.270	815.847
Одложен приход	54.570	56.076
Примени Аванси	40.208	34.265
Останато	34.765	34.765
	<u>2.309.180</u>	<u>1.983.900</u>

Обврските кон поврзани страни претставуваат обврски кон Т- Мобиле Македонија АД Скопје, Групацијата Маѓар Телеком и Групацијата Дојче Телеком (види белешка 29).

Старосната анализа на обврските спрема домашни и странски добавувачи е како што следи:

Во илјади денари	2010	2009
Помалку од 90 дена	797.071	683.038
Од 90 до 180 дена	42.610	10.826
Повеќе од 181 дена	37.083	33.401
	<u>876.764</u>	<u>727.265</u>

Табелата погоре не ја прикажува договорната доспеаност на обврските, туку старосната анализа каде што поголемиот дел од обврските се во рамките на 90 дена, којшто е регуларниот рок на Друштвото за плаќање на добавувачите.

Сегашната вредност на тековните обврски се деноминирани по валути како што следи:

Во илјади денари	2010	2009
МКД	1.724.747	1.266.384
ЕУР	464.429	665.014
УСД	102.550	39.359
Останато	17.454	13.143
	<u>2.309.180</u>	<u>1.983.900</u>

#### 15. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ДРУГИ ОБВРСКИ И ПЛАЌАЊА

Во илјади денари	Правни спорови	Други	Вкупно
1 јануари 2010	625.802	231.758	857.560
Зголемувања	76.565	22.567	99.132
Ослободувања	(137.850)	(6.024)	(143.874)
Искористено во периодот	(3.704)	(227.972)	(231.676)
31 декември 2010	<u>560.813</u>	<u>20.329</u>	<u>581.142</u>

Белешки кон посебните финансиски извештаи

Во илјади денари	Правни спорови	Надоместоци	Други	Вкупно
1 јануари 2009	741.384	153.720	212.030	1.107.134
Зголемувања	140.095	2.673	23.053	165.821
Ослободувања	(26.794)	(54.729)	(3.068)	(84.591)
Искористено во периодот	(228.883)	(101.664)	(257)	(330.804)
31 декември 2009	<u>625.802</u>	<u>-</u>	<u>231.758</u>	<u>857.560</u>

Анализа на вкупните резервирања:

Во илјади денари	2010	2009
Нетековни (правни спорови и друго)	520.389	311.767
Тековни	<u>60.753</u>	<u>545.793</u>
	<u>581.142</u>	<u>857.560</u>

Резервирањата за правни спорови главно се однесуваат за одредени правни и регулативни спорови покренати против Друштвото. Постојат бројни судски спорови за кои е направено резервирање а кои на индивидуална основа не се материјални и не се обелоденети. За одредени правни спорови информациите кои се бараат според ИАС 37 не се обелоденети, доколку е заклучено дека обелоденувањето може значително штетно да влијае врз исходот на случајот.

Според соодветните правни совети, раководството не очекува дека резултатот од овие правни предмети ќе резултира во загуба значително поголема од износот наведен на 31 декември 2010 година.

Други, во најголем дел вклучува резервирања направени за законската обврска на Друштвото да исплати две просечни плати во Република Македонија на датумот на пензионирање (види белешка 2.16.1) и резервирања за МТИР (види белешка 30). Резервирањето е признато спрема Трошоци за вработените во Добивката или загубата. Покрај тоа, како резултат на наодите од Истрагата, идентификуваното влијание е признаено во Резервирања за други обврски и плаќања (види белешка 1.2).

## 16. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Акционерскиот капитал се состои од следното:

Во илјади денари	2010	2009
Обични акции	9.583.878	9.583.878
Златна акција	<u>10</u>	<u>10</u>
	<u>9.583.888</u>	<u>9.583.888</u>

Акционерскиот капитал се состои од една златна акција со номинална вредност од МКД 9.733 и 95.838.780 обични акции со номинална вредност од МКД 100 по акција.

Златната акција со номинална вредност од МКД 9.733 е во сопственост на Владата на Република Македонија. Согласно член 16 од Статутот на Друштвото сопственикот на златна акција има дополнителни права со кои се немаат стекнато сопствениците на обични акции. Имено, ниту едно решение или одлука на Собранието на акционерите поврзана со: создавање, распределба или издавање на акционерски капитал; здружување, спојување, одделување, консолидирање, трансформирање, реконструкција, престанок или ликвидација на Друштвото; менување на основните деловни активности на Друштвото; отуѓување или напуштање на основните деловни активности или на значајните средства на Друштвото; дополнување на Статутот на Друштвото на таков начин што се менуваат или поништуваат правата коишто произлегуваат од златната акција; или промена на називот на Друштвото; нема да биде полноважна доколку имателот на златната акција гласа против соодветното решение. Правата кои ги има имателот на златната акција се детално наведени во Статутот на Друштвото.

Белешки кон посебните финансиски извештаи

На 31 декември 2010 година, обичните акции на Друштвото се во сопственост на:

Во илјади денари	2010	%
АД Каменимост Комуникации, во ликвидација	4.887.778	51,00
Влада на Република Македонија	3.336.497	34,81
Друштвото (сопствени акции)	958.388	10,00
Меѓународна финансиска корпорација (IFC)	179.698	1,88
Останати акционери	221.527	2,31
	<u>9.583.888</u>	<u>100,00</u>

#### 16.1. Сопствени акции

Друштвото купи 9.583.878 од сопствените акции, што претставува 10% од неговите акции, преку Македонската берза во јуни 2006 година. Вкупната сума платена за откуп на овие акциите, без данок, изнесува МКД 3.843.505 илјади. Акциите се прикажани како откупени сопствени акции.

Како резултат на наодите на Истрагата, еден консултантски договор, за кој исплатите биле погрешно капитализирани како дел од Сопствени акции во 2006 година, ретроспективно е депризнаен од Сопствени акции (види белешка 1.2.).

Износот на сопствени акции од МКД 3.738.358 илјади, (после повторно прикажување), го намалува акционерскиот капитал на Друштвото. Друштвото има право дополнително повторно да ги издаде овие акции. Сите акции издадени од Друштвото се целосно платени.

#### 17. ПРИХОДИ

Во илјади денари	2010	2009
Говорна услуга - малопродажна	3.401.760	4.367.896
Говорна услуга - големопродажна	1.922.963	1.317.792
Интернет	1.284.049	1.179.299
Пренос на податоци	1.036.982	961.012
Опрема	359.350	373.178
ТВ	298.534	224.613
Останати приходи	180.065	295.784
	<u>8.483.703</u>	<u>8.719.574</u>

#### 18. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

Во илјади денари	2010	2009
Плати	747.027	666.428
Придонеси на плати	242.725	230.637
Бонуси	152.974	120.709
Останати трошоци за вработените	92.754	113.954
Капитализирани трошоци за вработените	(88.501)	(66.230)
	<u>1.146.979</u>	<u>1.065.498</u>

Останати трошоци за вработените ги вклучуваат додатокот за одмор, отпремнините за технолошки вишок за 15 вработени кои го напуштиле Друштвото во 2010 година (2009: 12 вработени) и други користи.

Во Бонусите исто така се вклучени трошоците за Среднорочниот план за стимулација (МТIP) на Маѓар Телеком АД (види белешка 30).

Белешки кон посебните финансиски извештаи

## 19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Во илјади денари	2010	2009
Услуги	406.969	426.443
Набавна вредност на продадени стоки	405.602	469.063
Материјали и одржување	365.208	384.074
Аудио текст услуги	216.232	232.450
Маркетинг и донации	203.045	225.761
Енергија	180.222	152.651
Консултантски услуги	75.070	53.958
Закупнини	37.322	40.236
Такси, давачки и локални даноци	36.584	181.467
Данок на непризнаени трошоци	22.405	-
Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања	18.845	68.434
Осигурување	13.780	13.406
Исправката на вредноста на залихите до нето продажна вредност	4.872	12.464
Останато	89.613	(17.435)
	<u>2.075.769</u>	<u>2.242.972</u>

Услугите главно вклучуваат поштенски трошоци, трошоци за одржување на ИТ опрема и останати услуги (како на пример услуги за чистење, обезбедување и услуги за мобилна телефонија).

Почнувајќи од 1 јануари 2009 година и во текот на 2010 година, Владата на Република Македонија вовеле неколку измени во Законот за данок на добивка. Според овие измени основица за пресметување на данокот на добивка се непризнаените трошоци направени во текот на фискалната година, додека данокот на добивка се плаќа во моментот на распределба на добивката во форма на дивиденда на странски правни лица, странски и домашни физички лица. Распределбата на дивидендата меѓу домашните компании е ослободена од данок. Затоа, на 31 декември 2010 година пресметаниот данок на непризнаените трошоци е презентираан како дел од Останати расходи од работењето во Добивка за годината и Останати даноци во Извештајот за финансиската состојба (види белешка 24).

## 20. ПРИХОДИ ОД ДИВИДЕНДИ

Најголем дел од приходите од дивиденди во 2010 година е дивидендата примена од Т-Мобиле Македонија АД Скопје во износ од МКД 4.019.131 илјади (2009: 4.355.314 илјади).

## 21. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

Останати оперативни приходи претставуваат добивка од продажба на недвижности, постројки и опрема.

## 22. РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Во илјади денари	2010	2009
Расходи од камати	41.660	8.681
Банкарски услуги и останати провизии	26.083	18.112
Промена во објективната вредност на финансиските средства-загуби	646	3.133
Нето негативни курсни разлики	-	27.791
	<u>68.389</u>	<u>57.717</u>

Белешки кон посебните финансиски извештаи

### 23. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Во илјади денари	2010	2009
Приходи од камати	270.891	301.939
Нето позитивни курсни разлики	40.254	-
Промена во објективната вредност на финансиските средства-добивка	3.750	-
	<u>314.895</u>	<u>301.939</u>

Приходите од камати произлегуваат од финансиски средства класификувани како заеми и побарувања.

### 24. ДАНОК ОД ДОБИВКА

Признаени во добивката или загубата

Во илјади денари	2010	2009
Тековен данок		
Тековна година	<u>17.416</u>	<u>31.323</u>
Одложен данок		
Појава и анулирање на привремени разлики	<u>35.653</u>	<u>(162.012)</u>
Вкупен данок на добивка во добивката или загубата	<u>53.069</u>	<u>(130.689)</u>

Почнувајќи од 1 јануари 2009 и во текот на 2010 година, Владата на Република Македонија вовеле неколку измени во Законот за данок на добивка. Според овие измени основица за пресметување на данокот на добивка се непризнаените трошоци направени во текот на фискалната година, додека данокот на добивка се плаќа во моментот на распределба на добивката во форма на дивиденда на странски правни лица, странски и домашни физички лица. Распределбата на дивиденда меѓу домашните компании е ослободена од данок. Исто така, данокот од добивка ќе се применува во моментот на распределба на добивката во форма на дивиденда. Последователно на тоа се додека добивката остане нераспределена, нема да се применува данок од добивка (види белешка 2.18).

До сега даночните власти извршија целосна даночна ревизија на Друштвото за 2005 година и за претходните години. Исто така ревизија на персоналниот данок беше извршена од даночните власти за периодот од 1 јануари 2005 година до 31 март 2006 година. Во текот на 2010 година има спроведено ревизија од страна на Управата за јавни приходи, за данок на добивка за 2008 и 2009 година, задржан данок за 2007 и 2008 и ДДВ за 2009 година. Даночните власти можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат ревизија и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Во случај на даночна евазија или даночна измама периодот на застареност може да се продолжи до 10 години. Раководството нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални обврски во контекст на горенаведеното, освен оние евидентирани во посебните финансиски извештаи.

### 25. ДИВИДЕНДИ

Собранието на акционери на Друштвото на нивниот состанок одржан на 2 јули 2010 година ја усвои одлуката за исплата на дивиденда за 2009 година. Одлуката за исплата на дивидендата за 2009 година е во вредност од МКД 6.470.029 илјади од нето добивката за 2009 година. Дивидендата беше исплатена во јули 2010. До датумот на објавување на овие посебни финансиски извештаи не се објавени дивиденди за 2010 година.

### 26. НАЕМИ И ОСТАНАТИ ПРЕВЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

#### 26.1. Превземени обврски од оперативен наем - каде што Друштвото е наемател:

Превземените обврски од оперативен наем - каде што Друштвото е наемател главно се однесуваат на наем на деловен простор и останати телекомуникациски уреди.

Идните вкупни минимални плаќања за наем по основ на нераскинливи оперативни договори за наем се како што следи:

Белешки кон посебните финансиски извештаи

Во илјади денари	2010	2009
Под 1 година	28.095	14.338
Помеѓу 1 и 5 години	37.341	36.464
Над 5 години	276	391
	<u>65.712</u>	<u>51.193</u>

**26.2. Превземен обврски од оперативен наем - каде Друштвото е наемодавател:**

Превземените обврски од оперативен наем - каде Друштвото е наемодавател главно се однесуваат на наеми за деловен простор.

Идните вкупни минимални побарувања за лизинг по основ на нераскинливи оперативни договори за наем се како што следи:

Во илјади денари	2010	2009
Под 1 година	554	581
Помеѓу 1 и 5 години	378	718
	<u>932</u>	<u>1.299</u>

**26.3. Превземен обврски од капитални инвестиции**

Вкупниот износ на договорени капитални инвестиции на 31 декември 2010 година изнесува МКД 244.821 илјади (2009: МКД 382.583 илјади).

**27. ДОПОЛНИТЕЛНИ ОБЕЛОДЕНУВАЊА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА**

Друштвото ги класифицира мерењата по објективна вредност користејќи хиерархија на објективна вредност која ја одредува релевантноста на информациите коишто се користат во формирањето на објективната вредност. Во хиерархијата на објективна вредност постојат следните нивоа:

а) котираны цени (неприлагодени) на активните пазари за идентични средства (Ниво 1);

б) останати информации за средствата освен котираните цени вклучени во Ниво 1 коишто се достапни од извори надвор од Друштвото, директно или индиректно (Ниво 2); и

в) информации за средства коишто не базираат на податоци од надворешни пазари (Ниво 3).

Хиерархиското ниво на објективната вредност во рамките на објективното мерење на вредноста е категоризирано во целост и утврдено врз основа на најниското ниво на информации коишто се релевантни за објективното мерење на вредностите во целост. Релевантноста на информациите е оценувана во однос објективното мерење на вредноста во целост.

Не постои трансфер на финансиските средства помеѓу Ниво 1 и Ниво 2.



Белешки кон посебните финансиски извештаи

**27.1. Финансиски средства - Сегашна вредност и објективни вредности**

Табелата подолу ја прикажува поделбата на финансиските средства на 31 декември 2009.

Средства Во илјади денари	Финансиски средства				Сегашна вредност	Објективна вредност
	Заеми и побарувања	Задржани до доспевање	Располож- ливи за продажба (Ниво 2)	Објективна вредност во добивката или загубата (Ниво 1)		
Парични средства и еквиваленти на паричните средства	600.819	-	-	-	-	600.819
Депозити во банки	7.126.056	-	-	-	-	7.126.056
Побарувања од купувачи и останати побарувања	1.812.534	-	-	-	-	1.812.534
Финансиски средства расположливи за продажба	-	-	591	-	-	591
Финансиски средства по објективна вредност преку добивката или загубата	-	-	-	61.376	61.376	61.376

Табелата подолу ја прикажува поделбата на финансиските средства на 31 декември 2010.

Средства Во илјади денари	Финансиски средства				Сегашна вредност	Објективна вредност
	Заеми и побарувања	Задржани до доспевање	Располож- ливи за продажба (Ниво 2)	Објективна вредност во добивката или загубата (Ниво1)		
Парични средства и еквиваленти на паричните средства	1.009.511	-	-	-	-	1.009.511
Депозити во банки	5.777.401	-	-	-	-	5.777.401
Побарувања од купувачи и останати побарувања	1.724.088	-	-	-	-	1.724.088
Финансиски средства по објективна вредност преку добивката или загубата	-	-	-	65.125	65.125	65.125

Заемите и побарувањата се мерат по амортизирана вредност, додека средства кои што се расположливи за продажба и кои што се чуваат за тргување се мерат по објективна вредност.

Паричните средства и еквиваленти на паричните средства, побарувањата од купувачите и останатите тековни финансиски средства главно имаат краток рок на доспевање. Од овие причини нивната сегашна вредност на крајот на периодот на известување е приближна на нивната објективна вредност.

Финансиските средства расположливи за продажба претставуваат акции вреднувани по објективна вредност.

Финансиските средства кои се прикажани по објективна вредност преку добивката или загубата вклучуваат вложувања во сопственички инструменти во вредност од МКД 65.125 илјади (2009: МКД 61.376 илјади) кои се пресметани брз основа на нивната пазарна вредност на Македонската Берза на Хартии од Вредност. Промените на пазарните цени на другите финансиски средства прикажани по објективна вредност преку добивката или загубата се евидентирани во приходи од финансирање во добивката или загубата (види белешка 22 и 23). Набавната вредност на овие капитални инвестиции изнесува МКД 31.786 илјади (2009: МКД 31.786 илјади).

Белешки кон посебните финансиски извештаи

## 27.2. Останати обелоденувања во врска со финансиските инструменти

Друштвото е исто така изложено на ризик којшто произлегува од можно повлекување на гаранции во номинален износ од МКД 9.570 илјади на 31 декември 2010 (2009 МКД 13.966 илјади). Овие гаранции беа издадени од македонски банки на име на Македонски Телеком како гаранции за обезбедување на исполнувањето на одредени договорни обврски на Друштвото. Друштвото донесува одлуки врз основа на своите договорни обврски и очекувања и во иднина, затоа не се случило повлекување на гаранциите, и не се очекува да се случи ни во иднина.

Не постоја финансиски средства или обврски, кои беа рекласификувани во друга категорија на финансиски инструменти.

Не постојат финансиски средства кои се трансферирани на начин, на кој дел или сите финансиски средства не се квалификуваат за депривање.

## 28. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Друштвото има неизвесни обврски во однос на правни и регулаторни барања коишто произлегуваат од редовното работење. Раководството на Друштвото не предвидува дека ќе дојде до појава на материјални обврски од неизвесните обврски освен оние коишто се резервирани (види белешка 15).

## 29. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Сите трансакции со поврзаните страни произлегуваат од тековното работење и нивната вредност материјално не се разликува од условите кои би преовладувале во пазарни услови.

Трансакциите со поврзани страни се состојат од обезбедување и добивање на телекомуникациски услуги и опрема, одобрување заеми и обезбедување на консултантски услуги за раководството. Износите на побарувањата и обврските се прикажани во соодветните белешки (види белешка 7 и 14).

Приходите и трошоците со поврзаните страни на Друштвото се следните:

Во илјади денари	2010		2009	
	Приходи	Трошоци	Приходи	Трошоци
T-Mobile Macedonia AD Skopje	694.405	1.064.570	664.929	970.903
Magyar Telekom Group				
Magyar Telekom Plc	23.579	66.107	30.877	111.634
IQSYS Magyar Telekom	-	11.282	-	11.868
Telemakedonija AD	248	-	251	-
Crnogorski Telekom	12	-	-	-
Novatel	2.697	151	10.209	5.853
Origo Zrt	-	469	-	-
Deutsche Telekom Group				
Deutsche Telekom AG	1.321.963	213.278	812.539	195.518
Hrvatski Telekom	21	-	250	2.224
Slovak Telekom	-	-	-	18
T-Systems	6.268	2.030	32.593	5.384
Detecon	-	21.111	-	612
Cosmofon OTE	-	-	10.694	57.227
OTE Globe	18.847	16.047	16.662	6.508
Romtelekom	198	150	327	-

Белешки кон посебните финансиски извештаи

Побарувањата и обврските со поврзаните страни на Друштвото се следните:

Во илјади денари	2010		2009	
	Побарувања	Обврски	Побарувања	Обврски
T-Mobile Macedonia AD Skopje	148.573	359.293	159.965	191.068
<b>Magyar Telekom Group</b>				
Magyar Telekom Plc	1.784	50.269	2.967	57.103
IQSYS Magyar Telekom	-	5.635	-	5.016
Telemakedonija AD	21	-	24	-
Novatel	367	1.553	311	672
<b>Deutsche Telekom Group</b>				
Deutsche Telekom AG	97.362	37.329	39.934	6.906
OTE Globe	925	-	-	1.056
Romtelekom	66	7.884	329	-
T-Systems	2.372	3.733	2.359	8.500
Detecon	-	3.658	-	612

### 30. НАДОМЕСТОЦИ НА КЛУЧНОТО РАКОВОДСТВО

Вкупниот износ на надоместоци за клучното раководство во Друштвото, вклучувајќи ги поврзаните даноци и придонеси, се прикажани подолу:

Во илјади денари	2010	2009
Краткорочни бенефиции (вклучувајќи ги поврзаните даноци)	115.636	99.672
Законски придонеси за краткорочните бенефиции	6.185	5.599
Плаќања засновани на акции	1.591	2.689
	<u>123.412</u>	<u>107.960</u>

Надоместоците на членовите на Одборот на директори на Друштвото изнесуваат МКД 4.650 илјади (2009: МКД 6.120 илјади) и се вклучени во Краткорочни бенефиции.

Плаќањата засновани на акции претставуваат компензација за клучниот менаџмент од страна на Друштвото како дел од среднорочниот план за стимулација (МТИР) воведен од страна на Маѓар Телеком АД додека целите кои треба да бидат исполнети се базираат на перформансите на акциите на Маѓар Телеком АД. Вклучени лица се врвниот и средниот менаџмент на Групацијата Маѓар Телеком.

МТИР е управуван од страна на Маѓар Телеком АД додека компензацијата на клучниот менаџмент од Друштвото поврзана со МТИР паѓа на товар на Друштвото (за МТИР програмата која стартува 2008 и 2009) и е вклучена во Трошоци за вработените (Бонуси) спрема Други резервирања (види белешка 15 и 18).

### 31. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Нема настани после денот на изготвување на извештајот за финансиска состојба кои ќе влијаат на добивката или загубата, посебниот извештај за финансиска состојба или паричните текови за 2010 година.